



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-229. за огласи 1032-Т-221.

Четврток, 3 мај 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 19

ГОД. XII

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1956 година изнесува 1200.— дин., а за странство 1900.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Мариа бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

181.

Врз основа на чл. 128 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА НАПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ОД СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. УТВРДУВАЊЕ И РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД

Член 1

Стопанските организации: стопанските претпријатија и дуќани, шумските стопанства, погоните на стопанските организации што самостојно го утврдуваат вкупниот приход, земјоделските задруги, претпријатијата и дуќаните на земјоделските задруги и на сојузите на земјоделските задруги, занаетчиските и занаетчиските набавно-продажни задруги и задружните деловни сојузи (во натамошниот текст: претпријатијата), се должни да го утврдуваат и распределуваат вкупниот приход тримесечно или годишно.

Член 2

Кои групи претпријатија се должни да составуваат периодични пресметки годишно, определува сојузниот државен секретар за работи на финансииите. Другите претпријатија составуваат периодични пресметки тримесечно.

Претпријатијата задолжени да ги составуваат периодичните пресметки тримесечно, можат да ги составуваат во периоди од еден месец, а претпријатијата на кои ќе им се определи да ги составуваат периодичните пресметки годишно, можат да ги составуваат во периоди од еден, три или шест месеци.

Член 3

Претпријатијата се должни на крајот на секој месец да извршат усогласување на исплатите на платите, на издатоците што се признаваат како плати и уплатите на приходите на буџетите и фондовите со евиденцијата кај банката, без обзир на рокот во кој се должни да ги составуваат периодичните пресметки.

Член 4

Претпријатијата се должни за извршеното пресметување и за распределбата на вкупниот приход во периодите предвидени во членот 2 да и достават на банката во определен рок извештај за периодичната пресметка.

Извештајот за периодичната пресметка го доставуваат:

1) трговските претпријатија освен тие што се занимаваат со работи на извоз и увоз, угостителските и занаетчиските претпријатија и дуќани во рок од 15 дена по истекот на пресметковниот период;

2) сите други претпријатија во рок од 20 дена по истекот на пресметковниот период.

Сојузниот државен секретар за работи на финансииите ќе ги определи групите претпријатија што можат да поднесуваат извештај за периодичната пресметка во рок од натамошни 20 дена по сроковите предвидени во претходниот став.

За последниот пресметковен период во годината претпријатието е должно да и достави на банката

извештај за периодичната пресметка во рокот кој за 15 дена е подолг од рокот за редовно доставување на овие извештаи, без обзир на рокот за поднесување на годишната завршна сметка.

Со извештајот за периодичната пресметка претпријатијата го доставуваат до банката и бруто билансот.

Извештајот за периодичната пресметка, како и бруто билансот, претпријатијата ги доставуваат до банката на обрасците што ги пропишува сојузниот државен секретар за работи на финансииите.

Член 5

Претпријатијата што во својот состав имаат погони го утврдуваат вкупниот приход и ја вршат неговата распределба за претпријатието како целина, ако со сојузниот општествен план или со други сојузни прописи не е определено поинаку. Овие претпријатија се должни да и достават на банката едновременно со извештајот од претходниот член и податоците за делот на добивката за општествените инвестициони фондови и за буџетите на политичко-територијалните единици, посебно за секој погон на подрачјето на друга околина односно општина.

Претпријатијата од претходниот став, пред издвојувањето на сојузниот данок на добивка, ги покриваат настанатите загуби во одделни погони.

Ако во својот состав има погони за кои се врши самостојно пресметување на вкупниот приход, претпријатието е должно утврдувањето на вкупниот приход и неговата распределба да ја врши одвоено за тие погони, а одвоено за другата дејност на претпријатието, ако со сојузниот општествен план или со други сојузни прописи не е определено поинаку.

Ако погонот за кој се врши самостојно пресметување на вкупниот приход има жиро сметка, извештајот за периодичната пресметка и бруто билансот за тој погон и се доставуваат на банката кај која погонот има жиро сметка.

Член 6

Претпријатијата што плаќаат паушален износ во општествениот инвестиционен фонд и во буџетот на општината, како и данок на промет ако од страна на народниот одбор на општината им е определено плаќање на овој данок во паушален износ, составуваат периодична пресметка на крајот на секое полугодие. При составувањето на периодичната пресметка овие претпријатија се должни да извршат инвентарисање согласно важечките прописи за инвентарисањето.

Член 7

Податоците за извештајот за периодичната пресметка мораат да бидат прикажани во книгите на книговодството на претпријатието.

Член 8

Банката ја врши контролата на утврдената добивка и на нејзината распределба според периодичните пресметки поднесени од страна на претпријатието.

Банката е должна да изврши контрола на сите периодични пресметки што и се предадени до сроковите определени во чл. 4 од оваа уредба, најдоцна за 5 дена по истекот на тие срокови.

Ако банката при контролирањето на периодичната пресметка или при прегледувањето на деловните книги на претпријатието установи дека утврдувањето и распределбата на вкупниот приход не

се правилно извршени, ќе му ја врати на претпријатието периодичната пресметка. Во овој случај се смета дека периодичната пресметка не е виту поднесена.

II. НАПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ

Член 9

Наплатата на приходите на буџетите и фондовите банката ја врши во текот на годината врз основа на периодичните пресметки, извештајот на претпријатието и решенијата на народните одбори, а во смисла на одредбите од оваа уредба.

Банката ги наплатува приходите на буџетите и фондовите од расположивите средства на жиро сметката на претпријатието кај банката.

Член 10

Банката во текот на годината ги наплатува од претпријатието следниве приходи на буџетите и фондовите:

- 1) амортизацијата;
- 2) интересот на основните средства;
- 3) земјарината;
- 4) данокот на промет;
- 5) сојузниот данок на добивка;
- 6) делот на добивката за општествените инвестициони фондови;
- 7) придонесот за буџетите од добивката;
- 8) придонесот за социјално осигурување;
- 9) придонесот за станбена изградба;
- 10) посебниот придонес за буџетите од платите;
- 11) придонесите за посебните општествени фондови;
- 12) придонесите за задолжителните фондови на претпријатието (резервен фонд, инвестиционен фонд).

Банката ги наплатува во текот на годината од претпријатието и стасаните анuitети по долгорочните кредити.

Наплатите што се вршат во текот на годината врз основа на одредбите од претходните ставови се сметаат за времени.

Конечното пресметување и наплатата на приходите на буџетите и фондовите се вршат врз основа на завршната сметка на претпријатието.

Ако претпријатието изврши според периодичните пресметки распределба на средствата за самостојно располагање во своите фондови, е должно според извршената распределба да изврши уплата на распоредените износи во соодветните фондови, освен делот наменет за обртни средства.

1. Амортизација

Член 11

Банката ја наплатува амортизацијата врз основа на годишната претсметка на амортизацијата и врз основа на месечните изводи за настанатите промени во состојбата на основните средства што претпријатијата се должни да ѝ ги доставуваат на банката.

Обврската за уплата на амортизацијата стасува на 25-иот во месецот за изминатиот месец.

Претпријатијата во ликвидација ја плаќаат амортизацијата до последниот ден во месецот во кој е извршено книговодствено пренесување на основните средства врз друга стопанска организација или врз народниот одбор.

Амортизацијата во текот на годината се уплатува во еднакви месечни износи како аконтација до конечната годишна пресметка според завршната сметка. Аконтациите се пресметуваат спрема годишната претсметка на амортизацијата односно според месечните изводи за настанатите промени во височината на основните средства.

Претпријатијата чија стопанска дејност се остварува неромномерно во текот на годината, аконтациите на амортизацијата можат да ги уплатуваат и во нееднакви месечни износи, спрема годишниот распоред што тие го потврда од секретаријатот за финансии на народниот одбор на околицата ќе го утврдат однапред при поднесувањето на годишната претсметка на амортизацијата. Еден примерок од тој

распоред претпријатијата се должни да ѝ достават на банката.

Ако претпријатието не поднесе годишна претсметка на амортизацијата, односно месечен извод според настанатите промени на основните средства, банката ќе изврши наплата во височина на последната наплата на амортизацијата.

Ако претпријатието не ја достави во рокот годишната претсметка на амортизацијата и на интересите на основните средства, банката ќе ги запре исплатите од амортизационите фондови до поднесувањето на таа претсметка.

Ако банката при прегледот на годишната претсметка на амортизацијата односно на месечните изводи за настанатите промени на основните средства, утврди дека постојат грешки во претсметката односно во месечниот извод, ќе стави забелешка и ќе му ја врати претсметката односно изводот на претпријатието за да изврши потребни исправки. Во овој случај се смета дека претсметката односно месечниот извод за настанатите промени не е ни поднесен.

Сојузниот државен секретар за работи на финансии издава упатство за составувањето и за сроковите за доставување на годишните претсметки на амортизацијата и на месечните изводи за промените во состојбата на основните средства.

2. Интерес на основните средства

Член 12

Интересот на основните средства се пресметува и се наплатува на неотпишаниот дел од вредноста на сите основни средства според состојбата на почетокот на годината, ако со сојузни прописи претпријатијата не се ослободени од плаќањето на интерес на некои од тие средства.

Промените во состојбата на основните средства настанати во текот на годината, се земаат во обзир за пресметување интересот на основните средства од првиот ден на наредниот месец по настанатата промена. Наплатената амортизација и врз основа на тоа извршеното отпишување во текот на годината не се сметаат за промена во состојбата на основните средства и не се земаат во обзир при пресметувањето на интересот на основните средства.

Наплатата на интересот на основните средства стасува и се врши во сроковите и на начинот за наплатување на амортизационите износи.

3. Земјарина

Член 13

Банката ја наплатува земјарината во износ определен со решението на управниот орган надлежен за работите на финансии на народниот одбор на општината.

Обврската за уплата на земјарината стасува во срок од 5 дена по истекот на секое тримесечје.

Управниот орган надлежен за работите на финансии на народниот одбор на општината е должен преписите од решенијата за задолжувањето со земјарина на сите претпријатија на своето подрачје да ѝ ги достави на банката во срок од 5 дена од денот на донесувањето на решението.

4. Данок на промет

Член 14

Банката го наплатува данокот на промет врз основа на пријава од претпријатието за стасаниот данок на промет за периодот за кој исплатата стасала.

Претпријатието е должно во рок од 5 дена по истекот на секои 10 дена, сметајќи од првиот ден во месецот, да ѝ достави на банката пријава за стасаниот данок на промет за изминатите 10 дена.

Обврската за наплата на данокот на промет стасува на 15-иот и 25-иот во месецот, како и на 5-иот во следниот месец.

Претпријатието од кое се наплатува данокот на промет од случај до случај, должно е пријавата за облог на данокот на промет што е извршен во текот на месецот, да ја поднесе до 5-иот во наред-

ниот месец. Во оваа пријава претпријатието е должно да означи дека неговата обврска за поднесување на пријавата е повремена.

Претпријатието е должно да го пресмета меѓуфазниот данок на утрошок на производите од сопствено производство заради изработка на други производи — до 5-иот во месецот за изминатиот месец и да го искаже во пријавата што ѝ ја поднесува на банката за последните 10 дена од изминатиот месец.

За доставувањето и исправноста на пријавата од овој член се одговорни: раководителот на раководството и раководителот на комерцијалната служба на претпријатието, а во случај на нивна отсутност или ако во претпријатието овие раководители ги нема, лицата што ги заменуваат односно што ги вршат нивните функции.

5. Сојузен данок на добивка, дел од добивката за општествените инвестициони фондови и придонес за буџетите од добивката

Член 15

Сојузниот данок на добивка, делот од добивката за општествените инвестициони фондови и придонесот за буџетите од добивката, банката ги наплатува во височина искажана во извештајот за периодичната пресметка.

Обврските од претходниот став стасуваат за наплата 5 дена по рокот определен за поднесување на извештајот до банката за периодичната пресметка.

Од претпријатијата што имаат пресметковен период подолг од еден месец банката наплатува месечни аконтации на име обврски од ст. 1 на овој член. Овие аконтации стасуваат за наплата на 25-иот во месецот за изминатиот месец. Од претпријатијата што имаат продолжен срок за поднесување на извештајот за периодичната пресметка, банката наплатува аконтација и за последниот месец на пресметковниот период.

Аконтациите од претходниот став банката ги наплатува во височина што му одговара на едномесечниот дел на овие приходи, а спрема остварувањето во претходниот пресметковен период.

Од трговските и угостителските претпријатија и дуќани што го пресметуваат платниот фонд со примена на проценти од прометот, банката ги наплатува обврските од добивката на претпријатијата двестати годишно, и тоа спрема периодичната пресметка за првото полугодие и спрема периодичната пресметка за второто полугодие. Од овие претпријатија банката не наплатува месечни аконтации на име обврски од добивката.

Од општите земјоделски задруги наплатата на приходите за буџетот на општината банката ја врши спрема периодичната пресметка за првото полугодие и спрема периодичната пресметка за второто полугодие. Банката од овие задруги не наплатува месечни аконтации на приходите за буџетот на општината.

Член 16

Од новооснованите претпријатија, за периодот до истекот на рокот за поднесување на првата периодична пресметка, не се наплатуваат месечни аконтации на обврските од добивката.

Член 17

На претпријатијата чија реализација е нерамномерна поради сезонскиот карактер на работењето секретаријатот за финансии на народниот одбор на околината може да им го определи износот на добивката која служи како основа за наплата на аконтација од обврските од чл. 15 на оваа уредба за поодделни месеци во текот на пресметковниот период. По поднесувањето на извештајот за периодичната пресметка банката ги наплатува разликите меѓу наплатените износи на име аконтација и обврските спрема периодичната пресметка, односно врши враќање на таа разлика.

Управниот орган од претходниот став е должен решението за определување основницата за наплата на аконтација во смисла на претходниот став, да им го достави на претпријатието и на банката во рок од 5 дена по донесувањето на решението.

Сојузниот државен секретар за работи на финансии ги определува групите на претпријатија чија дејност има карактер на сезонско работење.

6. Придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба

Член 18

Придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба претпријатијата ги уплатуваат според посебните прописи при подигањето на готовина за исплата на платите, на издатоците што се признаваат како плати и на другите издатоци на кои се плаќаат придонеси за социјално осигурување и за станбена изградба.

7. Посебен придонес за буџетите од платите

Член 19

Посебниот придонес за буџетите од платите, претпријатијата го уплатуваат месечно според посебните прописи.

8. Придонеси за посебните општествени фондови

Член 20

Банката ги наплатува придонесите за посебните општествени фондови, и тоа за:

- 1) фондот за кадрови;
- 2) фондот за унапредување на шумарството;
- 3) фондот за унапредување на индустриското производство;

- 4) фондот за унапредување на градежништвото;
- 5) другите општествени фондови што се формираат врз основа на сојузни прописи.

Придонесите за фондовите од претходниот став банката ги наплатува врз основа на извештаите за пресметката на придонесите за посебните општествени фондови.

Придонесите за посебните општествени фондови стасуваат за наплата во рок од 5 дена од денот на истекот на рокот што е определен за поднесување на извештајот за придонесот за посебните општествени фондови.

Сојузниот државен секретар за работи на финансии ќе ги определи сроковите во кои ќе се поднесува извештајот за пресметката на придонесот за посебните општествени фондови.

9. Придонеси за задолжителните фондови на претпријатието

Член 21

Банката ги наплатува врз основа на периодичната пресметка придонесите за: резервниот фонд, инвестициониот фонд на претпријатието, инвестициониот фонд на Заедницата на Југословенските железници и на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, за фондот за обновување и одржување на резервите на рудно и друго минерално благо и за фондот за истражување на рудно и друго минерално благо, кои според важечките прописи задолжително се издвојуваат од добивката односно од вкупниот приход на претпријатието.

10. Издвојување на средствата за самостојно располагање на претпријатието

Член 22

Во текот на пресметковниот период претпријатијата можат да ги издвојуваат од жиро сметката кај банката во корист на своите фондови само средствата чие остварување е искажано во периодичните пресметки за изминатите периоди.

Член 23

Банката го наплатува делот од добивката за општествените инвестициони фондови, придонесот за буџетите од добивката, постојаните придонеси за општествената заедница и данокот на промет од претпријатијата што ги плаќаат во паушален износ, и тоа во височина и во сроковите што ќе ги определи управниот орган надлежен за работите на финансии на народниот одбор на општината.

Управниот орган надлежен за работите на финансии на народниот одбор на општината е должен да и достави на банката список на претпријатијата и дуќаните што ги плаќаат обврските од претходниот став во годишен паушален износ, со

назначување на соодветните износи и на сроковите во кои овие треба да се наплатат во текот на годината.

За наплатите на аконтација на паушалниот износ од претходниот став најкус период што може да се определи е еден месец.

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 24

Банката е должна да ја изврши наплатата на приходите на буџетите и фондовите од сите претпријатија во срок од 3 дена од денот на стасаноста утврдена со одредбите од оваа уредба, за секој одделен вид приходи на буџетите и фондовите.

Член 25

Ако претпријатието во пропишаниот срок не поднесе извештај за периодичната пресметка, банката ќе изврши наплата на сојузниот данок на добивка, на делот на добивката за општествените инвестициони фондови и на придонесот за буџетите од добивката во височина на претходната наплата а во срокот предвиден во чл. 24 од оваа уредба.

Разликите меѓу дополнително поднесениот извештај за периодичната пресметка и наплатените аконтации според претходниот став, банката ги наплатува најдоцна во срок од 15 дена од денот на дополнително поднесениот извештај за периодичната пресметка.

Член 26

На претпријатието што до определениот срок не ќе поднесе извештај за периодичната пресметка банката му исплатува 80% од платите според тарифниот правилник пресметани по време односно по ефект, како и другите издатоци од чл. 31 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации што се признаваат како плати. За времето додека се исплатува 80% од платите според тарифниот правилник, на претпријатието не можат да му се вршат исплати на име плати од добивката иако има расположиви средства за плати од добивката од поранешните пресметковни периоди.

Разликата на платата меѓу 80% и 100% според тарифниот правилник може да му се исплати на претпријатието дури по истекот на 15 дена од денот на поднесувањето на извештајот за периодичната пресметка, ако претпријатието спрема поднесената периодична пресметка остварило достаточен доход.

Член 27

Ако со прописи се регулирани посебно височината, рокот за наплата или намената на приходите на буџетите и фондовите (посебна норма на интересот на основните средства, наплата на интересот на основните средства во корист на инвестициониот фонд на народниот одбор, наплата на амортизацијата во различни износи по месеци и слично), секретаријатот за финансии на народниот одбор на околината односно управниот орган надлежен за работите на финансии на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа претпријатието на кое се однесуваат прописите ќе му издаде на претпријатието решение за височината и за рокот на наплатата. Претпријатието е должно преписот од тоа решение да и го достави на банката.

Ако претпријатието не и достави на банката пренис од решението од претходниот став, банката наплатата на приходите ќе ја врши врз основа на општите прописи за економските инструменти и мерки.

Член 28

Банката го наплатува затезниот интерес според нормата од 12% годишно, ако со посебни прописи не е определено поинаку, од денот на стасаноста на обврската до денот на наплатата, и тоа:

1) кога претпријатието на својата жиро сметка нема достаточни средства за наплата на стасаните обврски;

2) кога претпријатието во пропишаниот срок не доставило извештај за периодичната пресметка —

на разликата меѓу помалу наплатените износи и износите според периодичната пресметка;

3) кога претпријатието во рокот не го доставило извештајот за стасаните обврски спрема општествените фондови и спрема буџетите односно за стасаниот данок на промет;

4) кога инспекциониот орган врз основа на книговодството на претпријатието ќе утврди дека периодичната пресметка е неточно составена и дека поради тоа приходите на буџетите и фондовите се наплатени во помали износи, и тоа од денот утврден од страна на инспекциониот орган како ден на стасаноста;

5) кога претпријатието не ќе ја поднесе во рокот претсметката на амортизацијата и на интересот на основните средства односно месечниот извод за настанатите промени во состојбата на основните средства — на разликата меѓу помалу наплатените износи и износот утврден според претсметката односно според месечниот извод;

6) на неуплатените износи на обврските спрема буџетите и фондовите утврдени со завршните сметки.

Пресметаниот и наплатениот затезен интерес сди во корист на односите буџети и фондови на кои се однесува наплатата неизвршена во срок.

Член 29

Кога со оваа уредба е предвидено банката да врши наплата на приходите на буџетите и фондовите врз основа на општите прописи или во височина на претходните наплати или пресметки, а со дополнително поднесената пресметка се утврди дека е наплатен поголем износ од износот утврден во дополнително поднесената пресметка, банката ќе изврши враќање на повеќе извршените наплати.

Член 30

Наплатата на приходите на буџетите и фондовите што ја врши банката во смисла на одредбите од оваа уредба, а во рамките на расположивите средства на претпријатијата на нивната жиро сметка, се врши по следниов ред:

- 1) придонес за социјално осигурување;
- 2) придонес за станбена изградба;
- 3) посебен придонес за буџетите од платите;
- 4) амортизација;
- 5) интерес на основните средства;
- 6) земјарина;
- 7) придонес за посебни општествени фондови;
- 8) данок на промет;
- 9) сојузен данок на добивка;
- 10) анuitети;
- 11) дел од добивката за општествените инвестициони фондови;
- 12) придонес за буџетите од добивката;
- 13) придонес за задолжителните фондови на претпријатието.

За периодот во кој стасува наплатата на интересот на кредитот за обртни средства кај банката, наплатата на овој интерес ја врши банката во рамките на расположивите средства на жиро сметката на претпријатието пред наплатата на приходите од претходниот став.

Ако во времето кога банката треба да ја изврши наплатата на приходите на буџетите и фондовите претпријатието на својата жиро сметка нема расположиви средства, наплатата на приходите ќе се изврши sukcesивно, како ќе притечуваат средствата на сметката на претпријатието кај банката, пред сите негови налози за исплата за други цели.

По решенијата на судот со кои се дозволува извршување заради намиривање од расположивите средства на жиро сметката, наплатата ќе се изврши по намиривањето на обврските од ставот 1 точ. 1—12 од овој член, и тоа sukcesивно како ќе пристигнуваат средствата на жиро сметката. Ако во меѓувреме пристигнат за наплата обврските спрема буџетите и фондовите од ставот 1 точ. 1—12 на овој член, ќе се запре наплатата по решенијата за из-

вршување и прво ќе се наплатат приходите на буџетите и фондовите.

Член 31

Покрај контролата на книговодството на претпријатието што ја врши финансискиот инспекторат според важечките прописи, финансискиот инспекторат врши и контрола на периодичната пресметка доставена до банката како и контрола на правилноста на наплатата на приходите на буџетите и фондовите извршена од страна на банката.

Член 32

Банката ја води евиденцијата за определените елементи на вкупниот приход и за расходбата на добивката (општествената евиденција) за претпријатијата од чл. 1 на оваа уредба.

Банката ја води евиденцијата врз основа на податоците за промените по жиро сметката на претпријатието и на податоците од периодичната пресметка.

Заради правилно искажување промените на сметките во општествената евиденција, претпријатијата се должни на налозите за исплата и на налозите за уплата што ги доставуваат на банката да ги ставаат шифрите што ќе ги определи банката.

Член 33

Ако претпријатието не се согласува со забелешките што ги сторила банката во смисла на чл. 8 и 11 од оваа уредба, има право во рок од 3 дена по приемот на забелешките да побара од секретаријатот за финансии на народниот одбор на околицата односно од управниот орган надлежен за работите на финансии на народниот одбор на општината да донесе решение за правилноста на периодичната пресметка, на годишната пресметка на амортизацијата односно на месечниот извод за настанатите промени на основните средства.

Управниот орган од претходниот став е должен да донесе решение во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Член 34

Ако претпријатието смета дека банката не ја извршила наплатата на приходите правилно според одредбите од оваа уредба, во рок од 5 дена по приемот на известувањето за наплатата може да побара од секретаријатот за финансии на народниот одбор на околицата односно од управниот орган надлежен за работите на финансии на народниот одбор на општината да донесе решение за правилноста на извршената наплата. Тој орган е должен да донесе решение во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Решението од претходниот став им се доставува на банката и на претпријатието.

Член 35

Ако управниот орган на народниот одбор надлежен за финансии не донесе во рок решение по барање од претпријатието во смисла на чл. 33 и 34 од оваа уредба и во рокот предвиден со тие одредби, ќе се смета дека ја потврдил правилноста на забелешките од банката односно на извршената наплата.

IV. Жалби

Член 36

Против решението на управниот орган надлежен за работите на финансии на народниот одбор на општината донесено според прописите од оваа уредба може да се изјави жалба до секретаријатот за финансии на народниот одбор на околицата а против решението на секретаријатот за финансии на народниот одбор на околицата — до секретаријатот за работи на финансии на народната република односно на автономната единица.

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од денот на соопштувањето а му се предава на органот што го донесол првостепеното решение.

Жалбата не го запира решението од извршување.

Одредбите од овој член ќе се применуваат и во случај кога управниот орган надлежен за работите на финансии според прописите од оваа уредба молкум ќе ја потврди одлуката на банката.

Член 37

Претпријатието има право на надоместок на интересот според нормата од 6% годишно за повеќе наплатените износи на приходите на буџетите и фондовите ако биде уважена неговата жалба.

Надоместокот на интересот од претходниот став ги товари средствата на буџетите и фондовите во корист на кои е извршена неправилно наплата.

V. Казнени одредби

Член 38

Со парична казна од 500 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок шефот на сметководството (раководителот на книговодството) односно другото одговорно лице во претпријатието ако во пропишаниот рок не го достави до банката извештајот за стасаниот данок на промет, пресметката на амортизацијата и на интересот на основните средства односно месечниот извештај за промените во состојбата на основните средства, или извештајот за обврските на придонесите за посебните општествени фондови. Казната за овој прекршок ја изрекува надлежниот околиски односно виши финансиски инспекторат.

Ако околискиот или вишиот финансиски инспекторат најде дека делата од претходниот став се извршени со намера приходите на буџетите и фондовите да не се уплатат на време заради прибавување имотна корист на претпријатието, односно дека поради тоа се уплатени помали износи од износите стасани за плаќање или дека делата се повторени повеќе од три пати во текот на годината, ќе му достави на надлежниот окружен јавен обвинител предлог за започнување постапка поради стопански престап.

За стопански престап од претходниот став ќе се казни претпријатието со парична казна од 10.000 до 1.000.000 динари, а директорот, раководителот на книговодството, раководителот на комерцијалната служба односно лицата што ги заменуваат нив или ги вршат тие функции, како и секое друго одговорно лице во претпријатието, — со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Ако јавниот обвинител најде дека во извршеното дело нема елементи на стопански престап, ќе му го врати предметот на околискиот финансиски инспекторат да донесе одлука во смисла на ст. 1 од овој член.

Член 39

Директорот и одговорниот службеник на банката што според одредбите од оваа уредба не ќе извршат наплата на приходите на буџетите и фондовите во предвидените срокови и согласно одредбите од оваа уредба, ќе одговараат за дисциплински престап.

Член 40

Службеникот на народниот одбор на околицата (општината), што во определените рок не ќе го достави до банката решението односно другите податоци кои според одредбите од оваа уредба е должен да ги достави народниот одбор на околицата (општината) односно управниот орган на народниот одбор надлежен за финансии, ќе одговара за дисциплински престап.

Член 41

Против првостепеното решение за прекршокот од чл. 38 ст. 1 може да се поднесе жалба до:

1) републичкиот финансиски инспекторат ако решението во прв степен го донесол финансискиот инспекторат на народниот одбор на околицата;

2) сојузниот финансиски инспекторат ако првостепеното решение го донесол републичкиот финансиски инспекторат;

3) сојузниот државен секретар за работи на финансии ако првостепеното решение го донесол сојузниот финансиски инспекторат.

Жалбата се поднесува во рок од 8 дена од денот на соопштувањето на решението, а му се предава на органот што го донесол првостепеното решение.

Член 42

Стопанските престапи од чл. 38 став 2 на оваа уредба ги суди надлежниот окружен стопански суд, а извидот го води финансискиот инспекторат. Постапката по стопанските престапи од оваа уредба се води според одредбите на Законот за стопанските судови.

Ако со одредбите од оваа уредба и од Законот за стопанските судови не е определено поинаку, на стопанските престапи и на постапката што се води по тие престапи согласно ќе се применуваат одредбите од чл. 75, 80 ст. 2 и 3, чл. 81 ст. 1 и чл. 83 ст. 1 и 2 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 43

Претпријатијата што се должни во смисла на чл. 2 од оваа уредба да ги поднесуваат на банката периодични пресметки тримесечно, ќе ја поднесат пресметката за првото тримесечје на 1956 година најдоцна до 31 мај 1956 година.

Претпријатијата што ги поднесле на банката периодична пресметка за месеците јануари и февруари, како и за првото тримесечје на 1956 година, според прописите што важеле во 1955 година, се должни најдоцна до рокот од претходниот став да ги поднесат на банката периодичната пресметка за првото тримесечје на 1956 година според прописите што важат за 1956 година и врз основа на таа пресметка да извршат потребни прекнижувања во своето книговодство.

При поднесувањето на периодичната пресметка за првото тримесечје на 1956 година во смисла на ст. 1 од овој член, претпријатието ќе ги изврши сите потребни прекнижувања на аконтациите на приходите на буџетите и фондовите уплатени според прописите што важеле за 1955 година и тоа до поднесувањето на периодичните пресметки.

Разликите меѓу приходите на буџетите и фондовите што ќе се покажат според периодичната пресметка составена во смисла на ст. 1 од овој член и порано наплатените приходи на буџетите и фондовите, банката ќе ги наплати односно ќе изврши изивно враќање во рокот предвиден за наплатата на приходите на буџетите и фондовите според оваа уредба.

Член 44

Аконтациите на приходите на буџетите и фондовите за месецот април 1956 година ќе се наплатат од претпријатијата во височина на една третина од аконтациите на тие приходи за времето од 1 јануари до 31 март 1956 година.

Член 45

Ако народниот одбор на околијата до рокот определен за поднесување на периодичната пресметка од чл. 43 на оваа уредба не го определил процентот за издвојување за средствата за самостојно располагање на стопанската организација во смисла на чл. 50 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, претпријатието од целиот износ на средствата за општествените инвестициони фондови и на средствата за самостојно располагање ќе издвои 35% за средства за самостојно располагање.

Ако народниот одбор на околијата подоцна определи поголем или помал процент за издвојување средства за самостојно располагање на претпријатието од процентот што го применило претпријатието според претходниот став, претпријатието ќе изврши исправка на распределбата на добивката при поднесувањето на првата наредна периодична пресметка.

Член 46

Ако народниот одбор на општината до рокот за поднесување на првата периодична пресметка за 1956 година не определил процент за утврдување на платите според прометот и процент за утврдување на средствата за самостојно располагање на трговските и угостителските претпријатија и дуќани,

претпријатието ќе ги пресмета и ќе ги одоие од вкупниот приход за првото тримесечје платите според тарифниот правилник зголемени за посебниот придонес за буџетите од платите, придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба.

Средствата за самостојно располагање овие претпријатија ќе ги пресметаат според највисоката норма од одделот 7 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1956 година.

Разликата што ќе се јави меѓу пресметката според претходните ставови и пресметката според процентите, што ќе ги определи народниот одбор на општината, трговските и угостителските претпријатија и дуќани ќе је исправат при поднесувањето на првата наредна периодична пресметка.

Член 47

Ако народниот одбор на општината до рокот за поднесување на првата периодична пресметка за 1956 година не ја определил височината на земјарината, претпријатијата, освен селскостопанските организации од чл. 61 и општите земјоделски задруги од чл. 66 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, ќе резервисаат за земјарина износ што ѝ одговара на една четвртина на износот од 13% од катастарскиот приход од земјиште на кој се плаќа земјарина.

Резервисаниот износ за плаќање на земјарината претпријатијата ќе го уплатат во рок од 5 дена по истекот на пресметковниот период.

Член 48

До донесувањето на општествениот план на општините за 1956 година општите земјоделски задруги не можат да бараат за целите предвидени во чл. 75 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации повеќе од 50% од остатокот на добивката по издвојувањето на делот од добивката што му одговара на сојузниот данок на добивка.

Член 49

Ако до рокот за поднесување на периодичната пресметка за првото тримесечје на 1956 година не се донесени прописи на народната република во смисла на чл. 82 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, претпријатието сета остварена добивка, по покритење на законските обврски од добивката, ќе ја задржи нераспоредена до донесувањето на тие прописи.

Член 50

Кога народниот одбор на општината е овластен да врши распределба на делот од добивката во општествениот инвестиционен фонд на општината и во буџетот на општината, а тој до рокот за поднесување на првата периодична пресметка за 1956 година не донесол соодветно решение, претпријатието самото ќе ја изврши таа распределба, со тоа што до донесувањето на решението ќе внесе во општествениот инвестиционен фонд на општината и во буџетот на општината по 50% од добивката што треба да се распредели.

Член 51

На разликите на приходите на буџетите и фондовите што се уплатуваат дополнително односно се враќаат во смисла на преодните одредби од оваа уредба ако произлегле затоа што не биле донесени соодветни инструменти, не се пресметува затезен интерес ниту на претпријатието му се признава интерес.

Член 52

Се овластува сојузниот државен секретар за работи на финансиите, по потреба, да донесува упатства за извршување на оваа уредба.

Член 53

Со почетокот на примената на оваа уредба престануваат да важат Уредбата за наплатата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55 и

55/56) и Уредбата за интересите на ненавремено уплатените приходи на буџетите и на општествените фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53).

Член 54

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 156
27 април 1956 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

182.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со чл. 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53 и 55/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Тарифата за данокот на промет — пречистен текст („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/56) на крајот на тар. бр. 30 се додава нова забелешка 3, која гласи:

„3) Приликом увоза производа из овог тар. броја који се набављају на терет кредита одобрених из Општег инвестиционог фонда не плаћа се порез на промет, и то по пословима закљученим од 1 јануара 1956 године, без обзира на дан увоза, као и по пословима закљученим пре 1 јануара 1956 године по којима се увоз врши од 1 априла 1956 године па надале.“

Член 2

Досегашната забелешка кон тар. бр. 31 станува забелешка 1, а по неа се додава нова забелешка 2, која гласи:

„2) Приликом увоза производа из овог тар. броја који се набављају на терет кредита одобрених из Општег инвестиционог фонда не плаћа се порез на промет, и то по пословима закљученим од 1 јануара 1956 године, без обзира на дан увоза, као и по пословима закљученим пре 1 јануара 1956 године по којима се увоз врши од 1 априла 1956 године па надале.“

Член 3

Забелешката 2 кон тар. бр. 6 на делот Б од Тарифата станува забелешка 3, а пред неа се додава нова забелешка 2, која гласи:

„2) Ако једна проектна организација или други обвезник пореза по овом тар. броју изради проектни елаборат или део тог елабората за рачун друге проектне организације или другог обвезника који је у уговорном односу са корисником елабората (инвеститором), не плаћа порез по овом тар. броју, већ тај порез плаћа она проектна организација одпосно онај други обвезник који од корисника елабората (поручиоца — инвеститора) наплаћује накнаду.

Одредбе ове напомене примењују се од 22 фебруара 1956 године.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 160
27 април 1956 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

183.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), во врска со чл. 135 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО ПРОИЗВОДАТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

Член 1

Во Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските претпријатија што производают за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55) по членот 2 се додава нов член 2а, кој гласи:

„На основните средства на стопанските претпријатија што производают за определени потреби на Југословенската народна армија, чија амортизација во смисла на чл. 14 од Уредбата за стопанските претпријатија што производают за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53, 30/54 и 36/55) ја надоместува Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, се плаќа амортизација во височина од 40% од пропишаните норми.

На основните средства од претходниот став не се плаќа интерес на основните средства.“

Член 2

По членот 4 се додава нов член 4а, кој гласи:

„При утврдувањето на средствата за општествените инвестициони фондови и на средствата за самостојно располагање на стопанските претпријатија што производают за определени потреби на Југословенската народна армија, во вредноста на вложениите средства што се ставаат во однос спрема добивката по одбивање на платите според чл. 49 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации не се засметуваат оние основни средства за кои амортизацијата ја надоместува Државниот секретаријат за работи на народната одбрана во смисла на чл. 14 од Уредбата за стопанските претпријатија што производают за определени потреби на Југословенската народна армија.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 157
27 април 1956 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

184.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА СОГЛАСУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ СПОРЕД ЧЛ. 85 ОД УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Срокот за согласување на тарифните правилници со одредбите на чл. 23 од Уредбата за платите

на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56) определен во чл. 35 од истата уредба се продолжува од 30 април 1956 година на 31 мај 1956 година.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 153
27 април 1956 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

185.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ

Член 1

По членот 91 од Уредбата за управување со станбените згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54) се додава нов член 91а, кој гласи:

„До донесувањето на посебни прописи за управување со деловните згради, за управување со деловните згради можат да се формираат кукни совети согласно одредбите од оваа уредба.

Советот на народниот одбор на општината надлежен за комуналните работи може да определи во кои деловни згради мораат да се формираат кукни совети.

Во кукниот совет на деловната зграда влегуваат и сопствениците односно органите на управувањето на одделни физички делови, без обзир дали тие делови ги користат за свои потреби.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 151
27 април 1956 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

136.

Врз основа на точ. 5 одделот 2 и одделот 9 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ПАТИШТА

I. Основни одредби

Член 1

Фондови за патишта се осниваат заради обезбедување на финансиски средства за одржување, реконструкција, модернизација и изградба на патиштата.

Член 2

Фондови за патишта ќе се основат во народните републики (републички фонд за патишта), во околините (околински фонд за патишта) и во општините (општински фонд за патишта).

Републички фондови за патишта ќе основат републичките извршни совети. Околински фондови за патишта ќе основат народните одбори на околните, а општински фондови за патишта ќе основат народните одбори на општините.

Член 3

Народниот одбор на околицата на чије подрачје се наоѓаат градови поделени на општини, ќе основат за сите општини на подрачјето на еден град единствен градски фонд за патишта.

Член 4

Фондовите за патишта се буџетски фондови. Приходите и расходите на фондовите за патишта се предвидуваат и се одоѓуваат со претсметки на фондовите, според прописите за буџетите и според одредбите на оваа уредба.

Претсметките на приходите и расходите на фондовите за патишта се приложи на буџетите.

Член 5

Со фондовите за патишта управуваат републичките извршни совети односно народните одбори на околните и на општините.

Член 6

Средствата на фондовите за патишта можат во текот на годината да се трошат само до височината на остварените приходи.

Средствата на фондовите непотрошени во текот на една година се пренесуваат во наредната година.

Член 7

Фондовите за патишта мораат да имаат резерва. Републичкиот извршен совет може да определи минимален износ на резервата.

Резервата служи за покривање на расходите предвидени со претсметката на приходите и расходите на фондот во случај на нерамномерно притежување на приходите на фондот, како и за покривање на непредвидените или на недостаточни предвидените расходи на фондот.

Член 8

Средствата на фондовите за патишта не можат да се употребат за други цели, освен за целите определени со оваа уредба.

Член 9

Средствата на фондовите за патишта се уплатуваат на посебна сметка кај банката.

Член 10

Народна Република Србија може да оснива фондови за патишта на автономните единици.

II. Намена на средствата на фондовите

Член 11

Средствата на фондовите за патишта служат првенствено за одржување, реконструкција и модернизација на патиштата.

Член 12

Републичкиот фонд за патишта служи првенствено за финансирање работи на патиштата од I и II ред.

Околинскиот фонд за патишта служи првенствено за финансирање работи на патиштата од III ред, а општинскиот фонд за патишта за финансирање работи на патиштата од IV ред.

Член 13

Републичкиот извршен совет односно органот што тој ќе го определи може за давање средства од републичкиот фонд за патишта за работите на патиштата од III ред да определи како услов и од околинскиот фонд за патишта да се обезбеди дел од средствата за истата цел.

Републичкиот извршен совет и народниот одбор на околицата, односно органите што тие ќе ги определат, можат да го условат трошењето на средствата од општинскиот фонд за патишта со воведување општински локален данок и местен самопридонес и со учество на средствата на месниот самопридонес и на општинскиот локален данок во изградбата на патиштата што се финансираат од општинскиот фонд за патишта.

Член 14

Од средствата на фондовите за патишта не можат да се исплатуваат: личните и материјалните издатоци за водењето и организирањето на службата за патишта, личните принадлежности на постојниот персонал на управите за патишта, на секциите за одржување на патиштата и платите на надзорниците на патишта и на патарите.

Издатоците од претходниот став паѓаат на товар на буџетите на административно-територијалните единици кај кои постои служба за патишта.

III. Средства на фондовите

Член 15

Средствата на фондовите за патишта ќе се формираат:

- 1) од постојаните извори на приходи определени со оваа уредба односно со други сојузни прописи;
- 2) од дотации од буџетите на политичко-територијалните единици;
- 3) од подароци, заеми и од други слични приходи.

Член 16

Постојаните извори на приходи на фондовите за патишта се:

- 1) таксите (државни и општински) што се плаќаат за регистрација на моторни и запрежни патни возила според прописите за таксите (тар. бр. 61 и 62 од тарифата на Законот за таксите);
- 2) данокот на промет на транспортни услуги на приватните сопственици на патни возила (според прописите за таксите и тарифата на данокот на промет);
- 3) приходите од продадената трева, овошје и дрвја од патното земјиште;
- 4) паричните казни поради повреда на сообраќајните прописи и на прописите за заштита на јавните патишта, како и поради оштетување на патишта.

Член 17

Покрај приходите од претходниот член постојан приход на општинскиот фонд за патишта можат да бидат и паричните средства од месниот самопридонес ако месниот самопридонес се воведо според важечките прописи како приход на тој фонд.

Член 18

Расподелбата на приходите од чл. 15 точ. 1 и 2 на оваа уредба на републичките, околските и општинските фондови за патишта се врши со републичкиот општествен план, со тоа што од приходите од таксите на запрежни патни возила да мора да се определи најмалку 30% како приход на општинскиот фонд за патишта.

Член 19

Со републичкиот општествен план може да се определи приходите од продадената трева, овошје и дрвја од патното земјиште да се уплатуваат во оној фонд за патишта од кој се врши финансирањето за одржување и реконструкција на патот според оваа уредба, а приходите од паричните казни поради повреда на сообраќајните прописи да му припаѓаат на фондот за патишта на она територијална единица чии органи ја донесле одлуката за казната.

Член 20

Наплатата на приходите што им припаѓаат на фондовите за патишта ја вршат органите определени со прописите за одделни видови приходи (за таксите, за данокот на промет, за заштита на патиштата и др.).

Член 21

Органите надлежни за наплатата на приходите што според оваа уредба им припаѓаат на фондовите за патишта, се должни наплатените приходи од одделните извори да ги уплатуваат на соодветните сметки на фондовите за патишта на кои тие приходи според важечките прописи им припаѓаат, и тоа најдоцна во срок од пет дена од денот на извршената наплата.

Ако приходите на фондовите за патишта се наплатуваат во текот на целата година, органите надлежни за наплата на приходите се должни наплатените приходи да ги уплатуваат во фондовите за патишта еднаш месечно, и тоа најдоцна до 5-иот во месецот за изминалиот месец.

Член 22

Банката кај која се водат средствата на фондовите за патишта е должна да води евиденција за

висоцината на наплатените приходи на фондовите, посебно за секој вид приход. Органот на управувањето на фондот за патишта води своја евиденција за приходите на фондот врз основа на податоците од банката.

Член 23

Ако приходите на фондовите за патишта определени со оваа уредба не се достаточни за одржување на патиштата, народните републики и народните одбори на околиите и на општините ќе ја обезбедат од буџетите разликата на средствата како дотација за фондовите за патишта.

IV. Управување со фондовите за патишта

Член 24

Републичкиот извршен совет, народниот одбор на околијата и народниот одбор на општината можат деломично или во целост да го пренесат управувањето со фондовите за патишта врз републичките управни органи односно врз управните органи на околијата и на општината.

Член 25

Органот на управувањето на фондот за патишта е должен пред почетокот на годината да состави предлог на претсметката на приходите и расходите на фондот за патишта за наредната година.

По истекот на годината органот на управувањето на фондот за патишта е должен да состави завршна сметка со извештај за работењето на фондот за патишта.

Член 26

Претсметката на приходите и расходите и завршната сметка на фондот за патишта се составуваат според прописите за, составувањето на претсметките на приходите и расходите на буџетските фондови односно според прописите за буџетите.

Член 27

Претсметката на приходите и расходите на фондот за патишта ја одобрува едновременно со донесувањето на буџетот претставничкото тело на политичко-територијалната единица на која фондот за патишта ѝ припаѓа.

Член 28

Средствата на фондот за патишта не можат да се трошат пред да се одобри претсметката на приходите и расходите на фондот.

Ако до довршувањето на буџетот финансирањето се врши врз основа на одлука за временото финансирање, од фондот за патишта можат да се вршат само расходите што произлегуваат од претходната година, а не можат да се вршат расходи за нови инвестиции.

Член 29

Претсметките на фондовите за патишта се извршуваат преку тримесечни планови на приходите и расходите.

Тримесечните планови ги донесува надлежниот извршен совет односно советот надлежен за работите на буџетот на народниот одбор на околијата или на општината.

Член 30

Одобрена претсметка на приходите и расходите на фондот за патишта се извршува според Основниот закон за буџетите, според Уредбата за извршување на буџетите и за сметководственото работење на државните органи и установи и според одредбите на оваа уредба.

Член 31

Претсметката на приходите и расходите на фондовите за патишта ја извршуваат наредбодавците.

Наредбодавци за извршување на претсметката на приходите и расходите на републичкиот и на околскиот фонд за патишта се лицата што стојат на чело на управната единица врз која е пренесено управувањето со фондот односно лицето што ќе го определи републичкиот извршен совет и народниот одбор на околијата.

Наредбодавец за извршување на претсметката на приходите и расходите на општинскиот фонд за патишта е секретарот на народниот одбор на општината.

Член 32

Измена на намената на средствата според одредбите од претсметка на приходите и расходите на фондот за патишта до износот што ќе го определат органите што ја одобруваат претсметката на фондот може да врши наредбодавецот за извршување на претсметката на фондот.

Член 33

Сметкопологачи по одобрената претсметка на фондот за патишта се лицата што се сметкопологачи и за извршувањето на претсметката на приходите и расходите на органот на службата за патишта.

Сметкопологачите ракуваат со средствата на фондовите и одговараат за својата работа според одредбите за ракувањето со буџетските средства.

Член 34

Наредбодавците за извршување на претсметките на приходите и расходите на фондовите за патишта се должни да состават завршни сметки за остварените приходи и извршените расходи.

Завршните сметки на фондовите за патишта се составуваат во сроковите и на начинот што се определени со прописите за составувањето на завршните сметки на буџетите.

Член 35

Наредбодавците и сметкопологачите за извршувањето на претсметките на приходите и расходите на фондовите за патишта ги имаат истите права и должности во поглед на извршувањето на претсметката на фондот што ги имаат наредбодавците и сметкопологачите за извршувањето на претсметката на приходите и расходите на државните органи и установи.

Член 36

Наредбодавците и сметкопологачите на фондовите за патишта се должни да водат евиденција за остварените приходи и извршените расходи според прописите што важат за извршувањето на буџетот, како и евиденција за остварените приходи по видовите приходи на фондовите (чл. 22 од оваа уредба).

Член 37

Сите уплати и исплати од фондовите за патишта се заклучуваат на 31 декември.

Член 38

Контрола на употребата на средствата на фондовите за патишта вршат органите определени со Основниот закон за буџетите, а во поглед на остварувањето на приходите на фондовите — финансискиот инспекторат.

V. Завршни одредби

Член 39

Употребата на средствата од исплатените такси за странски моторни патни возила што влегуваат во нашата земја или се транзитираат преку нашата земја ќе ја определи со посебна одлука Сојузниот извршен совет.

Член 40

Претсметките на приходите и расходите на фондовите за патишта за 1956 година ќе се донесат најдоцна до 30 јуни 1956 година.

Начинот на временото финансирање на товар на средствата на фондовите за патишта до донесувањето на нивните претсметки на приходите и расходите за 1956 година ќе го пропише сојузниот државен секретар за работи на финансите.

Работите на одржување на патиштата од I и II ред можат во 1956 година да се финансираат и од околските фондови за патишта.

Член 41

Поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба ќе донесе, по потреба, сојузниот државен секретар за работи на финансите.

Народната република и народните одбори на околините ќе донесат свои прописи што се предвидени со оваа уредба за нејзиното извршување.

Член 42

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 155

27 април 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

187.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони на стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

Член 1

Во Уредбата за оснивање претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53, 30/54 и 47/54), на крајот на ставот 2 од членот 14 се брише точката и се додаваат зборовите: „заради оценка дали се исполнети условите од ст. 1 на овој член.“

Член 2

По членот 67 се додава нов член 67а, кој гласи: „Платите и додатоците на работниците и службениците што работат на работите на организација и надзор над изградбата на нова погонска единица што се финансира од средствата на инвестиционите кредити ги определува оснивачот на претпријатието или органот што ќе го овласти тој, според одредбите од оваа уредба што важат за претпријатијата во изградба.“

Одлуката за определување на платите и додатоците според претходниот став, подлежува на одобрување од републичката комисија за плати во стопанството.

Платите и додатоците на работниците и службениците определени во смисла на претходните ставови се исплатуваат од средствата од кои се врши финансирањето на инвестициите.“

Член 3

Во членот 80 по ставот 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат:

„Спојувањето или припојувањето на претпријатијата или на погоните кон задругите односно кон задружните сојузи се врши според посебни сојузни прописи.“

Спојувањето или припојувањето на претпријатијата или погони кон задругите односно кон задружните сојузи можат да се понижат ако не се извршени според одредбите на посебните сојузни прописи.“

Член 4

Во членот 82 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Со барањето за одобрување на одлуката на работничкиот совет за спојување, припојување или за поделба на претпријатието мора да се поднесе потврда од надлежниот окружен јазец обвинител дека против претпријатијата што се спојуваат, припојуваат или делат не е започната постапка за стопански престап.“

Член 5

Во членот 83 се додава нов став 2, кој гласи: „Народниот одбор на општината ќе го одобре барањето за одобрување на одлуката на работничкиот совет.“

киот совет за спојување, припојување или за поделба на претпријатието ако со барањето не е поднесена потврдата од надлежниот окружен јавен обвинител според претходниот член.“

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 159

27 април 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

188.

Врз основа на членот 83 од Законот за државната управа, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРАВНИОТ СОВЕТ

Член 1

Во уредбата за Правниот совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/55) членот 2 се менува и гласи:

„Правниот совет го сочинуваат претседателот на Советот, секретарот за законодавство и организација, секретарот за општа управа, секретарот за работи на правосудството, помошникот на секретарот за општи стопански работи во Сојузниот извршен совет, државните советници што работат на правни работи во Сојузниот извршен совет, главниот правен советник на Државниот секретаријат за надворешни работи, како и другите истакнати правни стручњаци што ги именува Сојузниот извршен совет.“

Претседателот на Правниот совет го именува Сојузниот извршен совет.“

Член 2

Ставот 1 на членот 4 се менува и гласи:

„Седниците на Правниот совет ги свикува и подготвува претседателот на Советот во спогодба со секретарот за законодавство и организација.“

На седниците на Советот им претседава претседателот.“

Член 3

По членот 4 се додава нов член 4а, кој гласи:

„Претседателот на Правниот совет заедно со секретарот за законодавство и организација му одговара на Сојузниот извршен совет за подготвувањето на законите и за работата на изградба на уставниот и правниот систем.“

Член 4

Ставот 1 на членот 5 се менува и гласи:

„Правниот совет има свој работен одбор, кој го сочинуваат претседателот и членовите на Советот според положбата.“

Ставот 5 од истиот член се менува и гласи:

„Седниците на работниот одбор ги свикува претседателот на Советот во согласност со секретарот за законодавство и организација.“

Член 5

По членот 5 се додава нов член 5а, кој гласи:

„Секретаријатот за законодавство и организација го подготвува материјалот за седниците на Правниот совет и на неговиот работен одбор, се грижи за извршувањето на заклучоците на Советот и за Советот ги врши административно-техничките работи.“

Буџетските средства за работата на Советот се обезбедуваат во претсметката на Секретаријатот за законодавство и организација.“

Член 6

Членот 6 се менува и гласи:

„Советот донесува свој правилник за работа со согласност на Сојузниот извршен совет.“

Член 7

Членот 7 се менува и гласи:

„За спроведувањето на оваа уредба ќе се грижат претседателот на Советот и секретарот за законодавство и организација.“

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 162

27 април 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

189.

Врз основа на чл. 94 од Законот за државните службеници, а во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ПРОСВЕТНО-НАУЧНАТА СЛУЖБА

Член 1

Во Уредбата за звањата и платите на службениците во просветно-научната служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52, 4/54, 11/54 и 1/55) во членот 36 ставот 3 се брише.

Член 2

Во членот 37 ставовите 3 и 6 се бришат.

Член 3

Во членот 43 ставот 7 се брише.

Член 4

По членот 45 се додава нов член 45а, кој гласи: „На службениците што во рокот од чл. 36, 37, 41 и 43 на оваа уредба не ќе ја употполнат стручната спрема и не го положат стручниот испит им престанува редовната служба по истекот на тој рок. Во случај на потреба, овие службеници можат да се задржат на работите што ги вршеле дотогаш, но само како хонорарни службеници и тоа на определено време.“

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 163

27 април 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

190.

Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот закон и чл. 18 ст. 3 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ ПРАТЕНИШТВО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СУДАН

1. Се отвора Пратеништво на Федеративна Народна Република Југославија во Картум (Судан).

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе потребни мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 146

26 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

191.

Врз основа на чл. 92 ст. 6 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЕДНОКРАТНА ПОМОШ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ И ИНВАЛИДНИИ

1. Републичките заводи за социјално осигурување ќе им стават на располагање на околинските заводи за социјално осигурување, од нераспоредените средства на вишоците на приходите над расходите на фондовите на републичките заводи за социјално осигурување за 1954 година, средства потребни за доделување еднократна помош на уживателите на лични пензии, фамилијарни пензии и на инвалидни и од III група.

2. Еднократна помош ќе им се додели на уживателите на лична пензија и на уживателите на инвалиднина од III група, како и на уживателите на фамилијарна пензија, ако личната пензија односно инвалиднина изнесува до 5.500 динари месечно, односно фамилијарната пензија — до 4.500 динари месечно и ако домаќинството на уживателот не се задолжува со основен данок на доход од селското стопанство ниту со данок на доход од самостојна професионална дејност, а другите приходи на членовите на домаќинството, вклучувајќи ги и приходите од лична работа, од социјалното осигурување и од социјалната помош, од стипендии или од други социјални примања, не го надминуваат износот од 4.000 динари месечно по член на домаќинството.

3. Еднократна помош се доделува во износ од:

а) 3.000 динари — на уживателите чија лична пензија или инвалиднина изнесува до 5.000 динари месечно, односно чија фамилијарна пензија изнесува до 4.000 динари месечно, ако членовите на домаќинството немаат никакви приходи од точ. 2 на оваа одлука;

б) 2.500 динари — на уживателите чија лична пензија или инвалиднина изнесува над 5.000 до 5.500 динари месечно, односно чија фамилијарна пензија изнесува над 4.000 динари до 4.500 динари месечно ако членовите на домаќинството немаат никакви приходи од точ. 2 на оваа одлука;

в) 2.000 динари — на уживателите чија лична пензија или инвалиднина изнесува до 5.500 динари месечно, односно чија фамилијарна пензија изнесува до 4.500 динари месечно, ако вкупните други приходи на членовите на домаќинството, вклучувајќи ги и приходите од лична работа, од социјалното осигурување и од социјалната помош, од стипендии или од други социјални примања, не го надминуваат износот од 4.000 динари месечно по член на домаќинството.

4. Во приходите на домаќинството од точ. 2 на оваа одлука не се засметуваат: додатокот на деца, инвалидските принадлежности според прописите за воените инвалиди од војните, како и пензијата односно инвалиднината на лицето кому што се доделува еднократна помош.

При оценката дали домаќинството има приходи подложни на данок, кои лица влегуваат во бројот на членовите на домаќинството на уживателот на пензијата односно инвалиднината, како и кои лица се сметаат за роднини на уживателот при одредувањето на тие приходи, согласно ќе се применуваат соодветните одредби од Уредбата за додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55 и 1/56).

Како членови на домаќинството, чии други приходи, вклучувајќи ги и приходите од лична работа, од социјалното осигурување и од социјалната помош, од стипендии или од други социјални примања, го условуваат доделувањето на еднократна помош односно износот на таа помош, и на кои се делат тие приходи на домаќинството, се сметаат: уживателот на пензијата или инвалиднината, него-

виот брачен другар и децата (родени, усвоени, сирачиња, пасиноци и внучиња) како и родителите, очувот и маштеата, дедото и бабата — на уживателот на пензијата односно на инвалиднината и на неговиот брачен другар.

Во износот на пензијата односно на инвалиднината од точ. 2 на оваа одлука засметано е и зголемувањето на пензијата односно на инвалиднината од 500 динари месечно според Уредбата за наголемување на платите, на наградите на учениците во стопанството, на инвалидските принадлежности, на пензиите, на инвалиднините и на додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55).

5. Еднократната помош ќе ја доделуваат околинските заводи за социјално осигурување според постапката предвидена за решавање за правото на пензија, а на барање од уживателот со доказ за имотната состојба на неговото домаќинство.

При донесувањето на решение за еднократна помош заводите се должни да ги користат доказните средства за имотната состојба што ги поднеле уживателите заради остварување на правото на додаток на деца, на правото на времен додаток и на правото на заштитен додаток кон законската пензија.

Како доказ за постоење или за непостоење на други приходи подложни на данок, освен доходот од селското стопанство и на приходите од самостојна професионална дејност, како и за приходите од лична работа или од социјални примања на членовите на домаќинството, заводите ќе ја користат писмената изјава што ќе ја даде уживателот под материјална и кривична одговорност кај надлежниот завод односно неговиот орган, на образецот што ќе го пропишат републичките заводи за социјално осигурување.

6. Еднократната помош ќе им се додели на уживателите на кои правото на пензија им е признаено или ќе им биде признаено за месец април 1956 година.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 138

26 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

192.

Врз основа на одредбите од главата XV на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ВРЕМЕНАТА ОДЛУКА ЗА РЕДОВНИОТ И ЗАТЕЗНИОТ ИНТЕРЕС

1. Се продолжува важењето и во 1956 година на Времената одлука за редовниот и затезниот интерес („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/54 и 31/55) со измените предвидени во Одлуката за интересната норма на краткорочните кредити на селскостопанските установи со самостојно финансирање и на селскостопанските аптеки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 126

24 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

193.

Врз основа на ст. 4, одделот 7, главата XVII на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД НЕКОИ СТРУКИ ОД ОБВРСКАТА ДА ИЗДВОЈУВААТ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГАЊЕ, ВО КОРИСТ НА ОПШТИНСКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

1. Специјализираните трговски претпријатија што се регистрирани за промет на нафта и нафтини деривати, жита, сурови кожи, волна и памук или за откуп и промет на отпадоци, се ослободуваат од

194.

Врз основа на чл. 5, 6, 19, 102, 114 и 116—118 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53, 31/54, 48/54, 55/54, 1/56 и 6/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА НА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 1956 ГОДИНА

1. Во Одлуката за нормите на данокот на доход за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56) во одделот IV точката 3 по зборовите: „лозови на Југословенската лотарија“ се додаваат зборовите: „и на други лозови“.

на даночната основица
над Динари

	7.000	15.000	30.000	50.000	70.000	100.000
дин.	7.000	15.000	30.000	50.000	70.000	100.000
20%	1.400	3.000	6.000	10.000	14.000	20.000
30%	2.100	4.500	9.000	15.000	21.000	30.000
40%	2.800	6.000	12.000	20.000	28.000	40.000
50%	3.500	7.500	15.000	25.000	35.000	50.000
60%	4.200	9.000	18.000	30.000	42.000	60.000
70%	4.900	10.500	21.000	35.000	49.000	70.000
80%	5.600	12.000	24.000	40.000	56.000	80.000

Како приходи на кои се плаќа данок според претходните ставови се сметаат и приходите од изработка на економски, технички и хемиски анализи, на упатства и слични елаборати за непосредните потреби на одделни стопански организации, јурани или установи, ако тие анализи и упатства не претставуваат авторски дела.

Данокот според предните норми се плаќа спрема височината на приходите остварени по еден договор. Ако за една работа се склучени повеќе договори, данокот се плаќа според височината на приходите по сите договори за една работа.

3. Оваа одлука ќе се применува од денот на влегувањето во сила, со тоа при утврдувањето на даночната норма да се земаат во обзир и приходите

195.

Врз основа на чл. 51 ст. 4 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за употребата на средствата за самостојно располагање на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/56) точките I и II се менуваат и гласат:

I. Од средствата за самостојно располагање стопанските организации ги плаќа:

1) ануитетите по долгорочните кредити земени под услов да се отплатуваат од средствата за самостојно располагање;

обврската предвидена во ставот 3 одделот 7 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1956 година во корист на општинскиот инвестиционен фонд да уплатуваат 50% од средствата за самостојно располагање, што тие претпријатија ќе ги формираат во 1956 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 145

26 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велко Зековиќ, с. р.Потпретседател,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

2. Во оделот IV точката 6 текстот и скалата на данокот под б) се менуваат и гласат:

„б) на приходите остварени со вршење на која и да е услуга што и' претходи на изработката на инвестициони програми, на приходите остварени со изработка и разработка на инвестициони програми, на приходите остварени со вршење на која и да е услуга што и' претходи на изработката на проекти, на приходите остварени со изработка и разработка на проекти, како и на приходите остварени со вршење на други услуги што спаѓаат во основната дејност на стопанските организации од чл. 123 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56):

се плаќа на име данок

износот над	7.000 до	15.000 динари
„	15.000	30.000
„	30.000	50.000
„	50.000	70.000
„	70.000	100.000
„	100.000	„

што се исплатени по еден договор односно по една работа пред влегувањето во сила на оваа одлука и така утврдената норма да се применува на приходите што ќе бидат исплатени по влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 124

24 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велко Зековиќ, с. р.Потпретседател,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

2) износот на учеството на инвеститорот во трошоците за инвестициите што се финансираат од општествените инвестициони фондови кога стопанската организација е инвеститор;

3) кусокот што настанува во вреќа со расфрлавањето или со продажбата на основни средства;

4) непокриениот дел на законските обврски кога стопанската организација не ќе оствари достаточна добивка за покривање на законските обврски од добивката, ако тој дел не можела да го покрие од средствата на својот резервен фонд;

5) делот од членарината и од приносот за морите и стручните здруженија над износите што според сојузните прописи паѓаат на товар на материјалните трошоци;

6) разликата на издатоците за дневници за службени патувања и преместувања, за трошоци на селидбата, патни напушани, теренски додатоци и километража меѓу височината определена со прописите и височината определена со правилникот на стопанската организација, ако со тарифниот

правилник е определен поголем износ на тие издатоци;

7) казните за прекршоци и стопански престапи;

8) негативните разлики на платените договорни казни, пенали и затезни интереси;

9) изгубената капара, откажницата, како и надоместоците на штетата според одлуките на судот;

10) стипендиите на студентите и учениците на средни училишта, надоместоците на платите што им се даваат на работниците и службениците за време додека стручно се оспособуваат или се усовршуваат, без оглед на тоа дали тсѝ оспособување или усовршување се врши во самата стопанска организација или надвор од неа, во земјата или во странство, трошоците за стручното оспособување или усовршување на работниците и службениците што го организира претпријатието, стручното здружение или комората, како и надоместокот на платите, дневниците и другите трошоци во врска со полагањето на стручни испити на работниците и службениците;

11) придонесот за социјално осигурување поради пораст на бројот и траењето на болувањата поради недостатошно спроведени здравствени и технички мерки (додаток на придонес);

12) гаранциите за извозно-увозното работење. Од средствата за самостојно располагање стопанската организација депонира гарантни износи по заемите за инвестиции, по кредитите за дополнителни обртни средства и по краткорочните кредити.

II. Стопанската организација може средствата за самостојно располагање да ги употреби:

1) за обртни средства;

2) за инвестициони цели;

3) за зголемување на средствата на резервниот фонд;

4) за други стопански цели, како што се: за стопански инвестиции во заедница со други стопански и општествени организации; за депонирање на гарантни износи по заемите за инвестиции, по кредитите за дополнителни обртни средства или по краткорочните кредити за сметка на други стопански организации или за сметка на народните одбори, за запишување заеми за стопански цели на политичко-територијалните единици, за осигурување за ризици што не се предвидени со сојузните прописи како задолжителни, за давање награди за техничко усовршување и за рационализации;

5) за трошоци за реклами во височина од 10% од фактурираниот износ ако со други сојузни прописи не е определено трошоците за реклами во целост да паѓаат на товар на материјалните трошоци;

6) за станбена изградба и за изградба на други објекти од општествениот стандард било самостојно било посредно преку локалните фондови со уплата во тие фондови или со давање заеми на овие фондови; за станбена изградба и за изградба на други објекти од општествениот стандард во заедница со други стопански или општествени организации;

7) за трошоци на превозот на прехранбени продукти и за трошоци за сгрев на работничко-службеничките ресторани или мензи;

8) за целите на стручно и културно образование на кадрите и за други цели што не се во спротивност со дејноста на стопанската организација, како што се: трошоци за репрезентација, давање прилози на општествените организации за унапредување на науката и техниката, за хумани, социјални, културни и физкултурни цели, за давање прилози за организацијата на предвечерната обука, за ПАЗ и слично;

9) за внесување во инвестициониот фонд на задругата оснивачот, ако претпријатието или дуќанот го соопшала земјоделска задруга.

2. Во точката IV ставот 3 се менува и гласи:

„Внесувањето на средства во фондовите стопанската организација го врши само врз основа на периодичните пресметки и завршната сметка.“

Во ставот 6 текстот: „по одобрението на годишната завршна сметка“ се брише и се става текст: „по применото решение за дадената согласност на годишната завршна сметка“.

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„По исклучок, стопанските организации што самите ја вршат расподелбата на доходот односно на добивката на плати и на средства за самостојно располагање, можат средствата за самостојно располагање да ги трошат во текот на годината за целите од точ. II на оваа одлука во височина икажана по периодичните пресметки.“

Ставот 7 кој станува став 8 се менува и гласи:

„Ако работничкиот совет на стопанската организација одлучи делот од средствата наменет за плати да се внесе во средствата за самостојно располагање врз основа на периодичните пресметки, стопанската организација може овие средства да ги трети во текот на годината и за целите од точката II на оваа одлука. Во тој случај стопанската организација е должна да обезбеди евиденција на вака издвоените средства, како и евиденција на нивното трошење.“

Ставот 8 станува став 9.

3. Во точката V ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Одделни одлуки за употребата на средствата за самостојно располагање за целите од точката I, освен издатоците под 7—9, и точката II од оваа одлука, донесува работничкиот совет на стопанската организација.“

Со правилата на стопанската организација може да се предвиди управниот одбор или директорот на стопанската организација да донесе одлука за употребата на средствата за самостојно располагање во смисла на претходниот став, било за определен намени било за одделни намени до определената височина.“

4. Точката VII се менува и гласи:

„VII. Средства формирани како инвестициони фондови во трговските и угостителските претпријатија и дуќани до објавувањето на оваа одлука се сметаат како средства за самостојно располагање на тие претпријатија и дуќани.“

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 123

24 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р., Светозар Вукмановиќ, с. р.

196.

Врз основа на чл. 135 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКИТЕ И НА ИЗДАВАЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. Под новинско-издавачки претпријатија се подразбираат оние стопански организации на кои основната и претежната стопанска дејност им е издавање весници, а под издавачки претпријатија се подразбираат оние стопански организации на кои основната и претежната стопанска дејност им е издавачката дејност според Одлуката за видовите на издавачката дејност („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55).

2. Новинско-издавачките и издавачките претпријатија ја вршат расподелбата на вкупниот приход според одредбите од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации, ако со оваа одлука не е определено поинаку,

Новинско-издавачките и издавачките претпријатија кои во свој состав имаат печатници, книго-врсници и други помошни погони што и' служат на новинско-издавачката и на издавачката дејност, го вршат единственото пресметување и распределбата на вкупниот приход според инструментите и одредбите што важат за издавачката дејност.

3. По одбивање делот од добивката што му одговара на сојузниот данок на добивка и по одбивање на законските обврски од добивката новинско-издавачките и издавачките претпријатија го утврдуваат процентот на издвојувањето за плати од добивката, според одредбите на чл. 47 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Од добивката што ќе преостане по издвојувањето на делот за плати од добивката во смисла на претходниот став, се издвојува за средства за самостојно располагање на претпријатието дел во процент што го одредува народниот одбор на околицата во која е седиштето на претпријатието во границите на процентите определени во ставот 2 одделот 5 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1956 година.

Остатокот по издвојувањето на делот за средствата за самостојно располагање на претпријатието во смисла на претходниот став, им припаѓа во еднакви делови на општествениот инвестиционен фонд на околицата и на буџетот на околицата.

4. Од делот на добивката што му одговара на сојузниот данок на добивка издавачките претпријатија издвојуваат дел за фондот за унапредување на издавачката дејност во височина што ќе ја одреди републичкиот извршен совет. Остатокот на овој дел од добивката издавачките претпријатија го внесуваат во својот инвестиционен фонд.

5. Формирањето и распределбата на вкупниот приход на продавниците на новинско-издавачките и на издавачките претпријатија се врши според одредбите на чл. 101 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Остатокот од работот по покритието на издатоците од чл. 101 ст. 2 од споменатата уредба претставува добивка на претпријатието која се распределува според одредбите на точ. 3 од оваа одлука.

6. Новинско-издавачките претпријатија можат своите изданија да им ги даваат во комисиона продажба со провизија врз основа на посебно склучени договори на стопанските и општествените организации и на земјоделските задруги, како и на приватни лица-коопертери, што не се во работен однос со претпријатието, да ја вршат оваа комисиона продажба со провизија, како самостојно професионална дејност. Кога новинско-издавачките претпријатија ги продаваат своите изданија преку продавачи што се во редовен работен однос со претпријатието, платите на овие продавачи се регулираат со меѓусебен договор.

7. Како плати во смисла на чл. 31 точ. 5 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации се сметаат хонорарите исплатени на постојаните и повремени внатрешни и надворешни соработници за сите видови работни објавени во весниците и во списанијата ако овие хонорари произлегуваат од односи што претставуваат основ за права од социјалното осигурување.

8. Вредноста на примероците на одделни изданија на новинско-издавачките и на издавачките претпријатија што им се доставуваат на весниците и на списанијата заради библиотечки интереси и есенцијален приказ, влегува во целост во материјалните трошоци.

Во материјалните трошоци на новинско-издавачките и на издавачките претпријатија влегува и вредноста на примероците што им се даваат на одделни работници и службеници на претпријатието заради користење при редовната работа, како и уобичаениот број примероци што на носителите на авторското право им се даваат на лична употреба.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. л. бр. 122

24 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велко Зековиќ, с. р.

Поглупетседател,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

197.

Врз основа на чл. 135 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56) и едделот 4 став 2 и одделот 6 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

I. Распределбата на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници се врши според одредбите од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, ако со оваа одлука не е определено поинаку.

II. Во материјалните и режиските трошоци на претпријатието во состав на Заедницата на Југословенските железници влегуваат, покрај издатоците предвидени во чл. 18 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, уште и:

1) придонесот на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници за покрите на расходите на дирекциите и на Генералната дирекција на Југословенските железници според чл. 67 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), како и издатоците за курсеви на кои се врши подготвување и стручно оспособување и усовршување на кадарите за потребите на Југословенските железници;

2) издатоците за храна на извршниот персонал што работи на расчистување на пруга по елементарните непогоди и несреќи.

III. Издатоците за дневници, патни паушали и теренски додатоци за замени и испомогања и за километража (надоместоци за зголемени трошоци при патувањето на возниот и локомотивскиот персонал) се признаваат како материјални трошоци, и тоа:

1) за дневници, патни паушали и теренски додатоци — до височината и под условите под кои трошоците за службени патувања на работниците и службениците и на другите стопански организации се признаваат како материјални трошоци;

2) за замени и испомогања — во износи определени со тарифниот правилник, а најмногу 75% од соодветната височина на дневницата за службени патувања;

3) за километража — во износи определени со тарифниот правилник, и тоа најмногу до 25 динари по час за машинистите и за огларите а за другиот персонал до 20 динари по час, за сето време поминато надвор од домицилот од поаѓањето до враќањето според возниот ред со приготвувањето и со завршната служба кај возот.

IV. Како плати на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници во смисла на чл. 31. од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации се признаваат и следниве издатоци:

1) издатоци за прекувремена работа во железничките транспортни претпријатија во височината

и под условите што се предвидени со прописите за платите на работниците и службениците на железничките транспортни претпријатија;

2) надоместоци на лицата што стручно се оспособуваат или се усовршуваат во земјава за потребите на железничките транспортни претпријатија.

Вкупниот износ на надоместоците од точката 2 на претходниот став го определува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници со согласност на сојузниот државен секретар за работи на финансите.

V. Покрај издатоците предвидени во чл. 39 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, сите претпријатија во состав на Заедницата на Југословенските железници издвојуваат како законска обврска од добивката и придонес за фондот за наградување на персоналот на дирекциите и на Генералната дирекција на Југословенските железници, и тоа во процент што го определува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници (Одлука за платите на службениците и работниците на работа во дирекциите и во Генералната дирекција на Југословенските железници — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54).

VI. Од остварената добивка на железничките транспортни претпријатија по одбивање делот на добивката што му одговара на сојузниот данок на добивка и кој се внесува во инвестициониот фонд на Заедницата на Југословенските железници и по одбивање на законските обврски од добивката, се издвојува 23% за плати од добивката.

VII. Железничките транспортни претпријатија не издвојуваат од добивката придонеси за општествените инвестициони фондови на политичките-риторијалните единици.

VIII. Од остварената добивка по издвојувањето за плати од добивката на железничките транспортни претпријатија се издвојува 48% за средства за самостојно располагање на железничките транспортни претпријатија.

IX. Управните одбори на дирекциите на Југословенските железници можат да вршат усмерување на трошењето на средствата за самостојно располагање на железничките транспортни претпријатија во состав на дирекциите, а најмногу до 50% од тие средства за потребите на железничките транспортни претпријатија.

X. Делот на добивката што според чл. 52 ст. 2 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации им припаѓа на буџетите на околиите се распределува на буџетите на околиите спрема остварените плати на работниците и службениците според тарифните правилници на единиците и на погоните на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници на подрачјето на тие околиии.

XI. Издатоците за премии за заштеда на гориво и мазиво во железничкиот сообраќај се признаваат за 1956 година како плати што се издвојуваат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката и се исплатуваат спрема правилникот за премииите за заштеди на гориво и мазиво што го донесува Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници.

Височината на овие издатоци не може да го премине износот што се добива со примена на определениот процент врз вкупно исплатените плати според тарифниот правилник на железничките транспортни претпријатија во текуштата година. Овој процент претставува однос меѓу вкупно исплатените премии за гориво и мазиво и вкупно исплатените плати според тарифниот правилник на сите железнички транспортни претпријатија во изминатата година.

XII. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за распределба на вкупниот приход на железничките транспортни претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55).

XIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 119

24 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

198.

Врз основа на чл. 135 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56) и одделот 4 и 6 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

I. Распределбата на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони (во натамошниот текст: ПТТ претпријатија) се врши според одредбите од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, ако со оваа одлука не е определено поинаку.

II. Вкупниот приход на ПТТ претпријатија се состои од приходите според поштенско-телеграфско-телефонската тарифа и од приходите предвидени во членот 12 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Приходите според ПТТ тарифа ги распределува Управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните на начинот предвиден со правилата на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните.

III. Во материјалните трошоци на ПТТ претпријатија влегуваат, покрај трошоците наведени во чл. 18 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, уште и:

1) трошоците за превоз во јавниот градски сообраќај на службениците што вршат доставување на поштенски пратки и телеграфско-телефонски соопштувања, како и трошоците за превоз на работниците што работат на одржување на средствата на телеграфско-телефонските врски и на претплатничките постројки;

2) издатоците во паушален износ до 500 динари месечно како надоместок на одделни работници и службеници за одржување на превозните средства што се лична сопственост на работниците и службениците, кога ги употребуваат при достава на поштенски пратки и телеграфско-телефонски соопштувања, како и за одржување на воздушните линии;

3) придонесите за фондовите од кои се дава надоместок на штетата настаната на телеграфско-телефонските линии поради елементарни непогоди (чл. 75 ст. 2 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53);

4) издатоците за службена облека и обувки според прописите што ги донесува Управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните со согласност од сојузниот државен секретар за работи на финансите;

5) придонесот за покривање на расходите на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните и на посебните единици во смисла на чл. 90 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони, како и издатоците за курсеви со кои се врши подготвување и стручно оспособу-

вање на кадрите за потребите на ПТТ претпријатија.

IV. Височината на дневниците, на километражата, на теренските додатоци и на пенушалите, како и условите под кои овие издатоци се признаваат во материјалните трошоци на ПТТ претпријатија, се пропишуваат за ПТТ претпријатија со посебни сојузни прописи.

V. Како плати на работниците и службениците на ПТТ претпријатија според чл. 31 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации се признаваат уште и:

1) платите на договорните поштари и договорните селски поштари спрема Правилникот за регулирање на работните односи со лицата што вршат поштенска, телеграфска и телефонска служба врз основа на договор („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54);

2) платите на чистачките со неполно работно време;

3) платите на службениците на народните одбори што поштенско-телеграфско-телефонската служба ја вршат врз основа на договор;

4) надоместоците на лицата што стручно се оспособуваат или усовршуваат во земјата за потребите на ПТТ претпријатија.

Височината на износот на надоместоците од точ. 4 на претходниот став во вкупен износ за сите ПТТ претпријатија ја определува Управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните со согласност од сојузниот државен секретар за работи на финансите.

VI. Покрај издатоците според чл. 39 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, ПТТ претпријатија го подмируваат како законска обврска од добивката и придонесот на фондот за наградување на службениците и работниците на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните и на посебните единици (точ. 10 од Одлуката за платите на службениците и работниците на работа во Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и во одделните единици — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54).

VII. Од остварената добивка на ПТТ претпријатија, по одбивање делот што одговара на сојузниот данок на добивка и кој се внесува во инвестициониот фонд на заедницата, како и по одбивање на законските обврски од добивката, се издвојува дел за плати од добивката во износ од 31% од овој дел на добивката.

VIII. ПТТ претпријатија не издвојуваат од добивката придонес за општествените инвестициони фондови.

IX. Од остварената добивка по издвојувањето на делот за плати од добивката ПТТ претпријатија издвојуваат дел за средствата за самостојно располагање — во износ од 45% од овој дел на добивката.

X. Добивката што според чл. 52 ст. 2 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации им припаѓа на буџетите се распределува на буџетите на околиите спрема исплатените плати на работниците и службениците на ПТТ претпријатија и на посебните единици на подрачјата на тие околи.

XI. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за распределба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55).

XII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 120

24 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Ведко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вукмаровиќ, с. р.

199.

Врз основа на чл. 135 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

I. Вкупниот приход на заедниците на електро-стопанските претпријатија е износот на разликата меѓу цените по тарифата според кои заедниците им ја продаваат електричната енергија на потрошувачите и цените според кои заедниците ја купуваат електричната енергија од претпријатијата во нивниот состав и од претпријатијата надвор од нивниот состав, како и приходите од чл. 12 точ. 2—13 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Утврдувањето и распределбата на вкупниот приход на заедниците на електро-стопанските претпријатија се вршат според одредбите од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, со отстапувањето предвидено со оваа одлука.

II. Од остварената добивка на заедницата на електро-стопанските претпријатија се издвојуваат:

1) сојузниот данок на добивка;

2) средствата што служат за покривање на загубите настанати поради зголемените трошоци на производството на електрична енергија поради недостаток на вода, како и другите издатоци што се сметаат како законски обврски од добивката според чл. 39 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации;

3) средствата за фондот за наградување за спремност на електроенергетските постројки;

4) платите од добивката на работниците и службениците на заедницата;

5) средствата за самостојно располагање на заедницата.

Остатокот на добивката по намиравање на издатоците според претходниот став, се распределува на претпријатијата здружени во заедницата, на начинот определен со статутот на заедницата.

III. Од остварената добивка на заедницата на електро-стопанските претпријатија не се врши издвојување за општествените инвестициони фондови и за буџетите.

IV. Добивката што им припаѓа на претпријатијата здружени во заедницата врз основа на распределбата според точ. II од оваа одлука, не подлежува на повторно оданочување со сојузниот данок на добивка.

V. Средства за резервниот фонд на заедницата, за плати од добивката на работниците и службениците на заедницата, за фондот за наградување за спремност на електроенергетските постројки и за средствата за самостојно располагање на заедницата се остваруваат со примена на општествени проценти врз добивката на заедницата по одбивање на данокот на добивка.

Процентите од претходниот став за секој фонд односно средства посебно како и начинот на тие фондови во рамките на постојните прописи ги определува управниот одбор на Заедницата на југословенското електро-стопанство во согласност со Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, и тоа за секоја заедница на електро-стопанските претпријатија посебно.

Од резервниот фонд на заедницата се покриваат и загубите настанати поради зголемените трошоци на производството на електрична енергија поради недостаток на вода.

VI. Начинот и основите за наградување на работниците и службениците на претпријатието за спремност на електроенергетските постројки се утврдуваат со правилникот за наградување на работниците и службениците за спремност на електро-

следната отплата да не може да премине 30 јуни 1956 година.

3. Кредити според оваа одлука Банката може да им дава само на оние корисници од точ. 1 на оваа одлука што ќе прибават претходно гаранција на околицата на чие подрачје се наоѓа нивното седиште. Банката може од гаранцијата на околицата да натплати и одделни рати што должникот не ќе ги отплати во рокот.

Ако Банката смета дека приходите од постојните извори на околицата што треба да служат за гаранција не даваат достаточна обезбедување за кредитот, може склучувањето на договорот за кредитот да го услови со гаранција на автономната единица односно на народната република.

4. Давателите на гаранцијата од претходната точка се ослободуваат од обврската за депонирање гарантен износ кај Банката.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 152
26 април 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

203.

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54, 32/54, 54/54, 14/55) и точ. VI од Одлуката за депонирање гарантни износи од страна на давачите на гаранции по краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ЗАГУБИТЕ НА РИБАРСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НА РИБАРСКИТЕ ЗАДРУЖНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА МОРСКИ РИБОЛОВ

1. Народната банка ќе им даде на рибарските претпријатија и на рибарските задружни организации за морски риболов кредити за покривање на загубите на тие претпријатија и организации во 1954 и 1955 година.

2. Во договорот за кредит од претходната точка што ќе го склучи Народната банка со корисниците на кредитот ќе се предвиди, покрај другото, интересната норма од 3% годишно како и сроковите за отплатување на кредитот, со тоа што рокот на последната отплата да не може да премине 30 јуни 1960 година.

3. Кредити според оваа одлука Банката може да им дава само на оние корисници од точ. 1 на оваа одлука што ќе прибават претходно гаранција на околицата на чие подрачје се наоѓа нивното седиште. Банката може од гаранцијата на околицата да натплати и одделни рати што должникот не ќе ги отплати во рокот.

Ако Банката смета дека приходите од постојните извори на околицата што треба да служат за гаранција не даваат достаточна обезбедување за кредитот, може склучувањето на договорот за кредитот да го услови со гаранција на народната република.

4. Давателите на гаранциите од претходната точка се ослободуваат од обврската за депонирање гарантен износ кај Банката.

5. Технички упатства за спроведување на оваа одлука ќе издаде Народната банка.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 147
26 април 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

204.

Врз основа на ст. 4 одделот 3 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ И ЗА УСЛОВИТЕ СПОРЕД КОИ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ФОНДОВИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ОТСАПЕНИОТ ИМ ДАНОК НА ДОБИВКА

1. Стопанските организации на кои им се отстапува данокот на добивка врз основа на одредбата од ставот 1 одделот 3 главата XVII од Сојузниот општествен план за 1956 година можат средствата на отстапениот данок на добивка за 1956 година што ги внесуваат во своите инвестициони фондови односно во инвестиционите фондови на своите заедници да ги користат во 1956 година на начинот и под условите предвидени со прописите за употреба на средствата за самостојно располагање на стопанските организации.

2. По исклучок од одредбата на претходната точка, Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и Заедницата на Југословенските железници можат средствата од претходната точка да ги користат во 1956 година за финансирање на оние инвестиции што на предлог од Управниот одбор на Генералната дирекција на Југословенските железници и од Управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните ќе ги одобри Сојузниот извршен совет.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 136
26 април 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

205.

Врз основа на чл. 34 точ. 3 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ ЗДЕЛКИ НА ПРОМЕТОТ СО СТРАНСТВО

1. Стопанските организации и другите правни лица што вршат надворешнотрговски работи се должни во рок од три дена од денот на потпишувањето на договорот склучен со странски содоговорај да и' поднесат на Народната банка пријава за склучената сделка. Ако сметката преку која се врши финансирањето на надворешнотрговската работа се води кај Југословенската банка за надворешна трговија, пријавата за склучената сделка се поднесува до таа банка.

2. По исклучок од претходната точка, Народната банка може да ги утврди случаите во кои рокот за поднесување на пријавата за склучената сделка може да биде подолг од три дена, како и да определи за одделни видови надворешнотрговски

работи да не мора да се поднесува пријава за склучената зделка.

3. Поблиско упатство за извршување на оваа одлука ќе донесе Народната банка во спогодба со Комитетот за надворешна трговија и со Сојузниот завод за статистика.

4. Стопанската организација и друго правно лице што во рокот од точ. 1 и 2 на оваа одлука не ќе поднесе до банката пријава за склучената зделка, ќе се казнат за девизен прекршок од чл. 15 точ. 8 на Законот за регулирање на платниот претмет со странство (Девизен закон).

5. Оваа одлука ќе се применува од 1 мај 1956 година, на кој ден престанува да важи Народната за задолжително поднесување пријави за склучените работи по увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/52).

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 108

10 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

206.

Врз основа на ст. 3 одделот 2 главата XXIII на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ДО КОЈ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА ОД АМОРТИЗАЦИОНИОТ ФОНД ЗА КУПУВАЊЕ СТРАНСКА ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗА ПЛАЌАЊЕ НА СТРАНСКИ УСЛУГИ ВО ВРСКА СО ИНВЕСТИЦИИТЕ

I. Процентот до кој стопанските организации можат, во смисла на ст. 1 одделот 2 главата XXIII на Сојузниот општествен план за 1956 година, да ги користат средствата од амортизациониот фонд за купување странска опрема и инвестициони материјали и за плаќање на странски услуги во врска со инвестициите, изнесува:

- 1) за рудниците и топилиците на обоната металургија, за претпријатијата на луки и складовите, за селскостопанските имоти и за земјоделските задруги — — — 20%;
- 2) за претпријатијата на речниот транспорт — — — 25%;
- 3) за термоелектраните, рудниците на јаглен, фабриките за шеќер, за претпријатијата на графичката индустрија, за претпријатијата на филмската индустрија, за претпријатијата на патниот сообраќај — — — 30%;
- 4) за фармацевтско-хемиските претпријатија — — — — — 35%;
- 5) за претпријатијата за производство (експлоатација) на нафта, за претпријатијата за геолошки, геофизички и рударски истражувања, за претпријатијата на воздухопловниот сообраќај — — — — — 50%.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 109

10 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

207.

Врз основа на чл. 105 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56) и точ. 14 ст. 3 од Одлуката за пресметување на разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), а во врска со одредбата од ставот 3 од делот 2 главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЛОТ НА ДИНАРСКИТЕ СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ СО ИЗВОЗ НА СТОКИ И ДЕЛОТ НА ЗАШТЕДЕНИТЕ ОСТВАРЕНИ ПРИ ПРЕСЕТУВАЊЕТО НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ЗА ИЗВРШЕНИОТ УВОЗ И ИЗВОЗ

1. Во Одлуката за употреба на делот на динарските средства остварени со извоз на стоки и делот на заштедите остварени при пресметувањето на разликата во цените за извршениот увоз и извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56) точката 5 се менува и гласи:

„5. Пред да се исплатат платите над платите според тарифниот правилник (премиите), што се исплатуваат од средствата утврдени според одредбите од оваа одлука, по одбивање на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба, се пресметува и се плаќа на товар на тие премии посебен придонес за буџетите од платите што произлегуваат од премиите. Нормите според кои овој посебен придонес за буџетите од платите ќе се пресметува и начинот на пресметувањето на тој придонес ќе ги утврди со посебна одлука Сојузниот извршен совет.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 150

26 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

208.

Врз основа на одделот 1 главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НИВОТО НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА НОВООСНОВАНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Височината на тарифните ставови во тарифните правилници на новооснованите стопански организации ја утврдуваат органите што го донесуваат тарифниот правилник, и тоа: работничкиот совет на стопанската организација, народниот одбор на општината и синдикалната организација (чл. 13 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56), а во границите утврдени со оваа одлука.

2. Тарифните ставови во тарифните правилници на новооснованите стопански организации можат да се движат само во границите на тарифните ставови за соодветните работни места во тарифните правилници на постојните стопански организации од иста стопанска гранка односно област на подрачјето на околицата. Ако на подрачјето на околицата не постојат стопански организации од иста стопанска гранка или област, височината на

тарифните ставови на новооснованата стопанска организација ќе се определи според височината на тарифните ставови во такви стопански организации на територијата на Југославија.

3. Сојузните комори, сојузите на коморите односно стручните здруженија, во согласност со соодветниот централен одбор на синдикатите, ќе приберат податоци за постојната состојба во поглед на височината на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации на нивната стопанска област односно гранка на крајот на 1955 година и во срок од еден месец од влегувањето во сила на оваа одлука ќе формираат мислење за нивото на тарифните ставови во целост и за границите во кои би требало да се движат тарифните ставови за одделни основни работни места во стопанските организации што во нивната стопанска област односно гранка ќе бидат основани во 1956 година.

За стопанските организации во трговијата, угостителството, занатлиството, селското стопанство и комуналната дејност податоците за постојната состојба и мислењето за нивото на тарифните ставови во смисла на одредбите од претходниот став, ги утврдува републичката комора во согласност со републичкиот одбор на синдикатот.

4. Управниот одбор на стопанската организација е должен пред изработката на предлогот на тарифата во тарифниот правилник да прибави од надлежната комора односно од стручното здружение податоци за височината на тарифните ставови и мислење во смисла на претходната точка. Врз основа на постојната состојба на височината на тарифните ставови, а водејќи сметка за мислењето на комората односно на стручното здружение од претходната точка, управниот одбор им предлага износи на тарифните ставови во тарифниот правилник на органите што го донесуваат тарифниот правилник.

Управниот одбор е должен предлогот на тарифните ставови едновременно да им го достави и на комората односно на стручното здружение и на општинската комисија за плати.

5. Ако предложената тарифа не е согласна со мислењето на комората односно на стручното здружение според точ. 3 од оваа одлука, управниот одбор на стопанската организација е должен тоа да го истакне во документацијата што ја поднесува со нацртот на тарифниот правилник и да наведе разлози за тоа.

Комората односно стручното здружение може да и' обрне внимание на републичката комисија за плати во стопанството на фактите од претходниот став и да предложи да се нареди ревизија на височината на тарифните ставови според одредбите на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации ако тарифниот правилник биде донесен според предлогот на управниот одбор.

6. Се овластува секретарот за трудот на Сојузниот извршен совет да донесе поблиски прописи за спроведувањето на оваа одлука.

7. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат и на стопанските организации што се основани во 1955 година а немаат донесено тарифни правилници.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 142

26 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Светозар Вукмановиќ, с. р.

209.

Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАБРАНА НА НОКНАТА РАБОТА НА ЖЕНИТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО ИНДУСТРИЈАТА И ГРАДЕЖНИШТВОТО

I. Се забранува во индустриските и во градежните претпријатија (во натамошниот текст: претпријатијата) нокна работа на жените без обзир на годините на возраста.

II. По исклучок од одредбата од точ. I, нокна работа на жените може да се дозволи:

1) во случај на прекин на работата што настанал поради виша сила, а не можел да се предвиди и нема периодичен карактер;

2) кога се работи со сировини или материјали што се расипуваат бргу, та е потребно овие сировини односно материјали да се спасат од неизбежно пропаѓање;

3) кога поради особено сериозни околности интересите на заедницата го бараат тоа.

Покната работа на трудните жени и на мајките доилки до заклучно осум месеци доење не може да се дозволи во ниеден случај.

III. Одлука со која се дозволува нокна работа на жените во смисла на точ. II под 1 и 2, донесува управниот одбор на претпријатието.

Управниот одбор на претпријатието е должен во срок од 24 часа по донесувањето на одлуката од претходниот став да ја извести за тоа надлежната инспекција на трудот.

IV. Одлука за времено отстапување од забраната на нокна работа на жените во смисла на точ. II под 3 донесува Сојузниот извршен совет или органот што ќе го овласти тој за тоа, по претходно прибавеното мислење од Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија и од соодветната Сојузна комора односно Сојуз на коморите.

Одлуката на Сојузниот извршен совет може да се однесува на определена стопанска гранка или на одделно претпријатие или на одделни потгонски или деловни единици односно одделенија во определени претпријатија или стопански гранки.

Предлогот за донесување одлука во смисла на претходниот став, можат да го подадат народните одбори на околината на чие подрачје е седиштето на претпријатието, како и републичкиот извршен совет, по барање од претпријатието или по сопствена иницијатива.

V. Во смисла на оваа одлука зборот „ноќ“ означува период од најмалку 11 непрекидни часови, од кои 7 часови мораат да бидат меѓу 10 часот навечер и 7 часот наутро.

Работничкиот совет (управниот одбор) на претпријатието го определува периодот за траење на нокната работа во смисла на претходниот став. Ако свој период би започнувал по 11 часот навечер, потребно е да се прибави претходно мислење од синдикалната организација и од надлежната комора односно од стручното здружение.

VI. Во претпријатијата со сезонско работење, како и во сите случаи кога го бараат тоа особените околности, траењето на нокната работа од точ. 5 може да биде намалено на 10 часа, но најмногу за време од 60 дена годишно.

VII. Забраната на нокната работа на жените во смисла на оваа одлука не се однесува на:

1) жените што заземаат раководно место или одговорно место со технички карактер;

2) жените запослени во санитарни и социјални служби што нормално не вршат физичка работа.

VIII. Претпријатијата се должни своето работење да го сообразат со одредбите од оваа одлука најдоцна до 30 јуни 1957 година.

IX. Се овластува секретарот за прашањата на трудот и работните односи на Сојузниот извршен совет да донесува потребни упатства и објасненија за примена на оваа одлука.

Х. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 139
26 април 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

210.

Врз основа на одредбата од ставот 3 одделот 2 главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1956 година, а во врска со точ. 1 од Одлуката за употреба на делот на динарските средства остварени со извоз на стоки и делот на заштедите остварени при пресметувањето на разликата во цените за извршениот увоз и извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ПЛАТИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРЕМИИТЕ ОД НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ

1. Стопанските организации кои според одредбите од Одлуката за употреба на делот на динарските средства остварени со извоз на стоки и делот на заштедите остварени при пресметувањето на разликата во цените за извршениот увоз и извоз ќе остварат средства за зголемување платите на работниците и службениците над платите според тарифниот правилник и ќе ги исполнат условите од точ. 4 и 7 на таа одлука, ќе пресметуваат и издвојуваат од платите што им ги исплатуваат од тие средства на своите работници и службеници (во натамошниот текст: премија) посебен придонес за буџетите од платите што произлегуваат од премиите од надворешнотрговско работење, и тоа во корист на буџетот на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација, односно на онаа деловна или погонска единица на стопанската организација на чии работници и службеници им се исплатува премијата.

2. Пред распределбата на премиите на работниците и службениците стопанската организација ќе плати од средствата утврдени за исплата на премиите придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба.

3. Основицата за пресметување на посебниот придонес за буџетите од платите што произлегуваат од премиите, се добива кога износот на премијата, што одделен работник или службеник врз основа на времената периодична пресметка треба да го прими од вкупниот износ на премиите намален за исплатата од претходната точка, ќе се подели со бројот на месеците на кои се однесува времената периодична пресметка.

4. Пресметувањето и издвојувањето на придонесот за буџетите од платите што произлегуваат од премиите се врши спрема следниве норми применети врз основицата од претходната точка:

Ако основицата изнесува динари	Се плаќа на име придонес за буџетите од премиите	динари
до 5.000	10%	до 5.000
над 5.000	500 + 20% од износот меѓу	5.000—10.000
над 10.000	1.000 + 35% „ „ „	10.000—20.000
над 20.000	5.000 + 50% „ „ „	20.000—50.000
над 50.000	20.000 + 70% од износот над	50.000

5. Упатства за спроведување на оваа одлука ќе издава, по потреба, сојузниот државен секретар за работи на финансите.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Р. п. бр. 140
26 април 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретр, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

211.

Врз основа на чл. 18 ст. 2 во врска со чл. 20 ст. 3 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЈА СОСТАВУВААТ ЗА ВИСОЧИНАТА НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА НОВОВЕДЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

1. Документацијата за височината на тарифните ставови за нововедените работни места што стопанската организација и ја доставува со извештај на околинската комисија за плати, треба да содржи: податоци од кои да може да се утврди колку е височината на тарифниот став за нововеденото работно место во согласност со височината на тарифните ставови во тарифниот правилник на стопанската организација, податоци за укинатите работни места и податоци за работните места што не се пополнети.

2. Извештајот со документацијата стопанската организација го доставува во срок од 10 дена кога работничкиот совет ќе го потврди воведувањето на новото работно место.

Во стопанските организации, каде што поради оддалеченост на погонските единици помеѓу одделните состаноци на работничкиот совет ќе помине повеќе од еден месец, извештајот се доставува во срок од 10 дена по донесувањето на одлуката од управниот одбор, а потврдата на работничкиот совет се доставува дополнително.

Ако стопанската организација извештајот и документацијата за воведувањето на нови работни места и го достави на околинската комисија за плати по истекот на рокот од 10 дена во смисла на одредбите од оваа точка, а комисијата стави барање тарифните ставови за нововедените работни места да се согласат со тарифните ставови во тарифниот правилник, како ден за поднесување на барањето ќе се смета следниот ден по истекот на тој рок.

3. Сојузната комисија за плати и републичките комитети за плати можат да бараат определените стопански организации и на нив да им доставуваат извештај и документација за воведувањето на нови работни места.

4. Секретарот за трудот на Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски прописи за податоците од точ. 1 и ќе пропише образец за искажување и доставување на тие податоци.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 140
26 април 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

212.

Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА СЕЧЕЊЕ И УПОТРЕБА НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ДРВА ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИОТ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО ВО НАДЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА РАБОТИТЕ НА ШУМАРСТВОТО

I. Од надлежноста на сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство се пренесуваат во надлежност на републичките органи надлежни за работите на шумарството следниве работи:

1) издавање дозволи за сечење и употреба на аришот според Наредбата за забрана на сечењето и за употреба на аришот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/48);

2) издавање дозволи за сечење брестови стебла на подрачјето на Ливада во Истра според Наредбата за забрана на сечењето на брестови стебла на подрачјето на Ливада во Истра („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/49);

3) издавање дозволи за сечење црн граб според Наредбата за заштита и ограничување на сечењето на црн граб (острија карпинифолија) („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/49);

4) издавање дозволи за сечење и употреба на татинско дрво за огревни цели според Наредбата за забрана на сечењето и употребата на татинско дрво за огревни цели („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/50).

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 125

24 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

213.

Врз основа на чл. 119 ст. 2 од Законот за државната управа, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ ЗА ИНДУСТРИЈА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ДА ДОНЕСУВА ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА

I. Се овластува секретарот за индустрија на Сојузниот извршен совет во согласност со секретарот за трудот на Сојузниот извршен совет да пропише стручни технички норми (технички прописи):

1) за изработката, поставувањето, одржувањето и прегледот на парните котли и парните садови, како и за ракувањето со нив;

2) за изработката, одржувањето и прегледот на сатовите за компримирани гасови, како и за ракувањето со нив;

3) за изведбата на електроенергетски постројки над 1000 V;

4) за изведбата на електроенергетски постројки во подземните рудници;

5) за ракувањето, одржувањето и ревизијата на енергетските постројки;

6) за градењето и за одржувањето на громобрани;

7) за начинот на извршувањето на работите на истражување и експлоатација на нафта и на земни гасови.

II. Се овластува секретарот за индустрија на Сојузниот извршен совет да може со техничките прописи од претходната точка да ги пропишува обврските за стопанските претпријатија, и за другите правни лица и за граѓаните, како и паричните казни за прекршоците на тие прописи.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 127

24 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

214.

Врз основа на членот 79 точ. 1 од Уставниот закон, а во врска со членот 6 став 3 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ДА ДАВА ПРИОРИТЕТ ПРИ ПРЕВОЗОТ НА СТОКИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ СЛУЧАИ

1. Се овластува Генералната дирекција на Југословенските железници да може, во согласност со секретарот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, на определени пруги да им даде приоритет за превоз на одделни видови стоки, ако на тие пруги нема услови за нормален превоз на сите видови стоки.

2. Ако во случајот од претходната точка е во прашање превоз на стоки за Југословенската народна армија, Генералната дирекција на Југословенските железници покрај согласноста од секретарот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет ќе прибави и согласност од државниот секретар за работи на народната одбрана.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 143

26 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

215.

Врз основа на чл. 2 од Законот за вршење избори за работнички совети, а во врска со чл. 33 од Основниот закон за филмот и чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ИЗБИРАЊЕ РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ

1. По исклучок од одредбата на точ. 1 од Упатството за спроведување избори за работнички совети

ти и управни одбори на стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56), изборите за работнички совети во претпријатијата за производство на филмови ќе се одржат во 1956 година до крајот на месецот јуни.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 144
26 април 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар. Потпретседател.
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

216.

Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон и членот 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОПШТОТО НАПАТСТВИЕ ЗА ШКОЛУВАЊЕТО ВО ШКОЛИТЕ ЗА ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се укинува Општото напатствие за школувањето во школите за општо образование („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/52).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 128
24 април 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар. Потпретседател.
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

217.

Врз основа на чл. 75 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОСОБЕНО ОПАСНИТЕ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДОБИТОКОТ И ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ТИЕ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

I. Како особено опасни заразни болести кај добитокот во смисла на оваа одлука се сметаат лигавката и шапот, говедската, свињската и кокош-кината чума, половата зараза кај копитарите (дурина), сакагијата, инфекциозната анемија на коњите, беснилото, белодробната зараза на гозедата, туберкулозата и бруцелозата кај домашните животни, заразната фатенист на свињите и овците сипаници.

II. Со цел на отстранување и искоренување на заразните болести кај добитокот наведени во претходната точка ќе се применуваат, покрај ветеринарно-санитарните мерки предвидени со одредбите на Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести, и следниве посебни мерки:

1) колење односно убивање на заразените животни и на животните за кои се сомнева дека се заразени;

2) забрана на употребата и на продажбата на нестерилизирано месо од животни што се заклани заради отстранување на заразата;

3) забрана и ограничување на употребата и продажбата на производи од добиток, на сировини

отпадоци од заразени животни и од животни за кои се сомнева дека се заразени;

4) забрана на употребата на неварени помии;

5) задолжително заштитно бележење и дијагностички испитувања на добитокот, на трошок на државата или на трошок на сопственикот (држателот) на добитокот;

6) блокирање на заразените места и подрачја од страна на органите на Народната милиција или на единиците на Југословенската народна армија;

7) задолжително ставање на располагање на ветеринарната служба превозни средства од страна на органите на управувањето, граѓаните и граѓанските правни лица.

III. Во случај на заболување или сомнение дека постои заболување односно инфекција од заразни болести кај добитокот од точ. I на оваа одлука, наредбата за колење односно за убивање на заразените животни или на животните за кои се сомнева дека се заразени ја донесува советот за стопанство на народниот одбор на општината.

Во поединечни случаи на заболување или на сомнение дека постои заболување или инфекција од заразни болести кај добитокот од точ. I на оваа одлука, решението за колење односно за убивање на заразеното животно и на животното за кое се сомнева дека е заразено го донесува органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на ветеринарството или ветеринарниот инспектор кога при вршењето на инспекција ќе утврди дека постои заболување односно сомнение дека постои заболување или инфекција од заразна болест кај добитокот.

IV. За животните убиени и исклани во смисла на одредбите од оваа одлука, како и за уништените предмети, на сопствениците (држателите) на тие животни односно предмети им припаѓа надоместок според одредбите од Уредбата за отштетата за убиениот, закланиот или повисаниот добиток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/54).

V. Органот на народниот одбор на околицата надлежен за работите на ветеринарството е должен за ветеринарната служба надлежна за преземање мерки за отстранување на определена заразна болест кај добитокот да и обезбеди превозни средства потребни за превоз на ветеринарите и на ветеринарниот персонал, како и на дезинфекционите материјали, лековите и сл. во местата каде што се појавила заразната болест кај добитокот.

Ако се појават заразни болести кај добитокот од поголем обем, што можат да добијат карактер на епизоотија (на лигавка и шап, на чума кај говедата, на белодробна зараза кај говедата и др.), народниот одбор на околицата може да им нареди на органите на управувањето, на граѓаните и на граѓанските правни лица, на ветеринарната служба надлежна за преземање мерки да и стават на располагање превозни средства заради овозможување на побрзо и поефикасно преземање на мерките потребни за отстранување на односната заразна болест кај добитокот. Со наредбата за задолжителното ставање на располагање на ветеринарната служба превозни средства мора да се утврди и времето на најзиното важење, со тоа што тоа време да не може да биде подолго од еден месец. За донесување наредба со срок за важење подолг од еден месец потребна е согласност од републичкиот извршен совет.

Надоместокот на штетата и на трошоците за превозните средства употребени во смисла на претходниот став ќе се исплатува согласно одредбата на чл. 54 од Законот за заштита на добитокот од заразните болести.

VI. Кога ќе се појави која и да било заразна болест кај добитокот од точ. I на оваа одлука, органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на ветеринарството

должен за тоа да ја извести по најбрз пат републиката управа за работи на ветеринарството.

Народниот одбор на околицата е должен преку своите органи да обезбеди снабдување на блокираните места со храна за луѓето и за добитокот, со вода и со други потреби неопходни за одржување на редовниот живот, како и да осигури лекарска и ветеринарна помош во тие места.

VII. Се овластува секретарот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет да донесе поблиски прописи за надлежноста и за постапката во врска со преземањето на мерките од точ. II на оваа одлука и за начинот на отстранување на особено опасните заразни болести кај добитокот од точ. I на оваа одлука.

Сојузната управа за работи на ветеринарството може да издаде стручни упатства за вршење на ветеринарната служба со цел на спречување и искоренување на особено опасните заразни болести кај добитокот наведени во точ. I од оваа одлука.

VIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 151

26 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

218.

Врз основа на чл. 23 ст. 2 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), а во врска со точ. 8 ст. 1 од Одлуката за пресметување на разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВАЛОРИЗАЦИОНИОТ ФАКТОР ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА

1. Валоризациониот фактор според кој се врши пресметувањето на разликата во цените при увозот на опремата што се плаќа од Општиот инвестициски фонд, изнесува 1.00.

2. Ова решение ќе се применува на увозот на опремата од претходната точка по зделките склучени од 1 јануари 1956 година.

По исклучок од одредбата на претходниот став ќе се применува ова решение и на увозот на опремата од точ. 1 по зделките склучени пред 1 јануари 1956 година, ако увозот по тие зделки се врши од 1 април 1956 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 154

26 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

219.

Врз основа на чл. 2 ст. 2 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ ШТО ЌЕ ГИ ОСТВАРАТ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БРОДОГРАДБАТА И ЗА УПОТРЕБАТА НА ТИЕ СРЕДСТВА

1. На стопанските организации на бродоградбата им остануваат на слободно располагање сите странски средства за плаќање (слободни девизи, компензации, клиринг) остварени со извоз и со поправање бродови.

Средствата од претходниот став можат да ги употребат тие организации за набавка на увозни репродукциони материјали наменети за оние работи на извоз од кои произлегува девизниот притек и за набавка на репродукциони материјали за изградба на домашна флота. За набавка на странска опрема за бродоградилницата овие организации можат да употребат најмногу 10% од тие средства.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 107

10 април 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

220.

Врз основа на чл. 26 ст. 2 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53), а во врска со точ. I под б од Одлуката за овластување Одборот за стопанство да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, БАГАЖ И ЕКСПРЕСНИ СТОКИ ПО ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Во Тарифата за превоз на патници, багаж и експресни стоки по пругите на Југословенските железници, свеска 1 од 1 мај 1953 година, во членот 19 оддел А, на крајот на точката 1 се додава нов став 5, кој гласи:

„Обврзниците и наставниот кадар на предвожничката обука кога патуваат колективно, во групи од најмалку пет лица, на логорување на подрачјето на околицата на која територијално и припаѓа зборното место на обврзниците, уживаат повластица од 50% од редовната возна цена при замитување и при враќање. Генералната дирекција на Југословенските железници ќе пропише постапка за остварување на оваа повластица.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 53

2 април 1956 година

Белград

Го застапува
Претседателот на Одборот за
стопанство,
Милентије Поповиќ, с. р.

221.

Врз основа на точ. 1 ст. 3 и точ. 15 од Одлуката за пресметување на разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОЦИТЕ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

I. Во точката 1 од Решението за измени и дополненија на списоците за видовите стоки и за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/55), се вршат следните измени во списокот на извозните коефициенти:

1) во гранката 127 — Прехранбена индустрија, во групата 5, редниот број 6 се менува и гласи:

„6. Заклана свиња без коже —
свињско месо — — — — — 1.00“;

2) во гранката 214 — Сточарство, во групата 6, редниот број 3 се менува и гласи:

„3. Свиње за клање:
а) Свиње беле меснате*) — — — — — 1.00
б) свиње осталих раса — — — — — 0.90“.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на извоз склучени по 20 март 1956 година.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 67

12 април 1956 година.

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

*) Во бели месести свињи спаѓаат: големниот и средниот јоркшир, германската оплеменета свиња и нивните метези со домашни бели свињи од израсито месест тип.

222.

Врз основа на чл. 3 тар. бр. 64 забелешка III од Уредбата за измени и дополненија на Таксената тарифа од Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ТАКСА НА КУЧИЊАТА РАСНИ, ЛОВЕЧКИ И ЛАВИНСКИ ТРАГАЧИ

1. Не се плаќа такса според тарифниот број 64 од Законот за таксите, пропишана со Уредбата за измени и дополненија на Таксената тарифа од Законот за таксите, на кучињата расни, ловечки и лавински трагачи.

2. Како кучиња расни, ловечки и лавински трагачи се сметаат оние кучиња за кои Кинолошкиот сојуз на Југославија издал уверение дека се според потеклото (педигрето) кучиња расни, ловечки односно лавински трагачи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1956 година.

Бр. 3774

13 април 1956 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Илија Гретиќ, с. р.

223.

По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија, врз основа на чл. 13 од истиот закон, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА НАСТАВНИОТ КАДАР ЗА ПРЕДВОЈНИЧКА ОБУКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува, според поднесените правила, оснивањето и работата на Советот на наставниот кадар за предвојничка обука на Југославија, со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

11/3 бр. 4506

5 април 1956 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

224.

Врз основа на чл. 24 ст. 5 од Уредбата за спроведување на Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, 55/54) Сојузниот завод за народно здравје, во согласност со Сојузниот завод за социјално осигурување, пропишува

УПАТСТВО

ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ ПРОПИШУВААТ НА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

1. При пропишувањето на лековите наведени во Списокот на лековите што се пропишуваат на социјално осигурените лица, лекарите се должни, по правило, да се придржуваат за количините и составот на лековите предвидени во списокот.

Ако лекарот смета дека на осигуреното лице е потребно да му се пропишат поголеми количини од некој лек или некој лек што не е наведен во списокот, должен е во здравствениот картон на осигуреното лице да ги внесе накусо причините што се налагаат за да се пропишат такви количини или таков лек.

2. Списокот на лековите што се пропишуваат на социјално осигурените лица објавен е во посебниот додаток на „Службен лист на ФНРЈ“ што е составен дел од ова упатство.

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 560

29 март 1956 година

Белград

В. д. директор
на Сојузниот завод за народно здравје,
др Борислав Петровиќ, с. р.

225.

Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), чл. 11 од Законот за Југословенскиот Црвен крст и Решението на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет за наплатување на марките на Југословенскиот Црвен крст, бр. 8392 од 25 август 1953 година, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ДОПЛАТНА ПОШТЕНСКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПОВОД НЕДЕЛАТА НА ЦРВЕН КРСТ ВО 1956 ГОДИНА

На 6 мај 1956 година ќе се пушти во оптек доплатна поштенска франко и порто марка по повод Неделата на Црвен крст, секоја во вредност од 2 динари.

Сликата на двете марки прикажува дел од населба по елементарната несреќа и белег на Црвен крст. Под сликата е вртан натписот „Југославија“ — со латиница, а над сликата текстот: „Недеља Црвеног крста 1956“ — со кирилица. Ознаката на вредноста „2“ е во долниот десен агол од марката. На порто марката, лево од ознаката на вредноста, стои зборот „порто“ — со латиница. Бојата на франко марката е кафеава, а на порто марката — зелена.

Овие марки ќе бидат во продажба и во задолжителна употреба како доплатни поштенски марки за време траењето на Неделата на Црвен крст, од 6 до 12 мај 1956 година.

Бр. 3390

17 април 1956 година

Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,

Никола Милаповиќ, с. р.

226.

Врз основа на точ. I, II и IV од Одлуката за условите под кои стопанските организации можат да се договараат за откупот на селскостопански производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55 и 58/55), Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, во спогодба со Сојузниот уред за цени, издаваат

СООПШТЕНИЕ

ЗА НАЈВИСОКАТА ДОГОВОРЕНА ОТКУПНА ЦЕНА ЗА СЛИВОВА РАКИЈА

Секцијата на претпријатијата за промет на алкохолни пијалаци при Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ на заедничкиот состанок одржан на 31 март 1956 година се спогодија највисоката цена според која овластените стопански организации ќе вршат купување на сливова ракија да биде 3,30 динари за еден степен алкохол.

Цената од претходниот став се подразбира франко магацинот на откупната станица.

Бр. 1694

4 април 1956 година

Белград

За Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ,

инж. Војин Поповиќ, с. р.

За Сојузот на трговските

комори на ФНРЈ,

Ристо Бајалски, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за условите под кои издатоците за теренски додатоци се признаваат како материјални трошоци, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56, на македонски јазик, е изоставена точката XII, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ТЕРЕНСКИ ДОДАТОЦИ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

По текстот на точката XI треба да стои: „XII; Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 април 1956 година.“

Од Сојузниот извршен совет, 26. април 1956 година, Белград.

СОДРЖИНА:

Страна

181. Уредба за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации — — — — —	323
182. Уредба за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет — — — — —	331
183. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските претпријатија што производат за определени потреби на Југословенската народна армија — — — — —	331
184. Уредба за продолжување рокот за согласување на тарифните правилници според чл. 85 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации — — — — —	331
185. Уредба за дополнување на Уредбата за управување со станбените згради — — — — —	332
186. Уредба за фондовите за патишта — — — — —	332
187. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани — — — — —	334
188. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за Превниот совет — — — — —	335
189. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за звањата и платите на службениците во просветно-научната служба — — — — —	335
190. Одлука за отворање Пратеништво на Федеративна Народна Република Југославија во Судан — — — — —	335
191. Одлука за доделување еднократна помош на уживателите на пензии и инвалиднини — — — — —	336
192. Одлука за продолжување важењето на Времената одлука за редовниот и затезниот интерес — — — — —	336
193. Одлука за ослободување на трговските претпријатија од некои струки од обврската да издвојуваат дел од средствата за самостојно располагање во општинскиот инвестиционен фонд — — — — —	337
194. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за стопите на данокот на доход за 1956 година — — — — —	337

Страна	Страна
195. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за употребата на средствата за самостојно располагање на стопанските организации — — — — —	337
196. Одлука за распределба на вкупниот приход на новинско-издавачките и на издавачките претпријатија — — — — —	338
197. Одлука за распределба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници — — — — —	339
198. Одлука за распределба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони — — — — —	340
199. Одлука за распределба на вкупниот приход на заедниците на електростопанските претпријатија — — — — —	341
200. Одлука за пресметувањето и распределбата на вкупниот приход на туристичките претпријатија што имаат сообраќајни средства за превоз на туристи — — — — —	342
201. Одлука за давање кредити за покривање на загубите на определени селскостопански организации — — — — —	342
202. Одлука за давање кредити за покривање на загубите на определени селскостопански организации и трговски претпријатија — — — — —	342
203. Одлука за давање кредити за покривање на загубите на рибарските претпријатија и на рибарските задружни организации за морски риболов — — — — —	343
204. Одлука за начинот и за условите според кои определените стопански организации можат да ги користат средствата на инвестиционите фондови што произлегуваат од отстапениот им данок на добивка — — — — —	343
205. Одлука за задолжително поднесување пријави за склучените зделки на прометот со странство — — — — —	343
206. Одлука за утврдување процентот до кој определените стопански организации можат да ги користат средствата од амортизациониот фонд за купување странска опрема и инвестициони материјали и за плаќање на странски услуги во врска со инвестициите — — — — —	344
207. Одлука за измени на Одлуката за употреба на делот на динарските средства остварени со извоз на стоки и делот на заштедите остварени при пресметувањето на разликата во цените за извршениот увоз и извоз — — — — —	344
208. Одлука за утврдување нивото на тарифните ставови во тарифните правилници на новооснованите стопански организации — — — — —	344
209. Одлука за забрана на ноќната работа на жените запослени во индустријата и градежништвото — — — — —	345
210. Одлука за пресметување на посебниот придонес за буџетите од платите што произлегуваат од премиите од надворешно-трговско работење — — — — —	346
211. Одлука за документацијата што стопанските организации ја составуваат за вистината на тарифните ставови за нововведените работни места — — — — —	346
212. Одлука за пренесување работите за издавање дозволи за сечење и употреба на одделни видови дрва од надлежноста на Сојузниот државен секретаријат за работи на народното стопанство во надлежност на републичките органи надлежни за работите на шумарството — — — — —	317
213. Одлука за овластување на оскарстарот за индустрија на Сојузниот извршен совет да донесува технички прописи во областа на индустријата — — — — —	347
214. Одлука за овластување на Генералната дирекција на Југословенските железници да дава приоритет при превозот на стоки во определени случаи — — — — —	347
215. Одлука за определување рокот за избирање работнички совети во претпријатијата за производство на филмови — — — — —	347
216. Одлука за укинување на Општото напатство за школувањето во школите за општо образование — — — — —	348
217. Одлука за особено опасните заразни болести кај добитокот и за посебните мерки за отстранување и искоренување на тие заразни болести — — — — —	348
218. Решение за утврдување на валоризациониот фактор за пресметување на разликата во цените при увозот на определена опрема — — — — —	349
219. Решение за користењето на странски средства за плаќање што ќе ги остварат стопанските организации на бродоградбата и за употребата на тие средства — — — — —	349
220. Решение за дополнување на Тарифата за превоз на патници, багаж и експресни стоки по пругите на Југословенските железници — — — — —	349
221. Решение за измени на Решението за измени и дополненија на Списоците за видовите стоки и за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот — — — — —	350
222. Решение за ослободување од плаќање такса на кучињата расни, ловечки и лавински трагачи — — — — —	350
223. Решение за одобрување оснивањето и работата на Советот на наставниот кадар за предвојничка обука на Југославија — — — — —	351
224. Упатство за количините на лекови што се пропишуваат на социјално осигурените лица — — — — —	350
225. Решение за пуштање во оптек доплата на поштенска франко и порок марка по повод Неделата на Црвен крст во 1956 година — — — — —	351
226. Соопштение за највисоката договорена откупна цена за сливова ракија — — — — —	351
Исправка на Одлуката за условите под кои издатоците за теренски додатоци се признаваат како материјални додатоци — — — — —	351